



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 24 ноември 2003
Скопје
Број 74

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

1619.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/01), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Дејан Петар Трајчевски од Скопје.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Лулзим Љазим Усеини од с. Сенокосе, во траење од 4 месеци,

2. Славко Томе Георгиевски од Скопје, во траење од 5 месеци,

3. Имер Сами Рашиди од Скопје, во траење од 4 месеци,

4. Цемил Саит Ајети од с. Дебреше, во траење од 4 месеци,

5. Горан Стојмен Јордановски од Скопје, во траење од 5 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Нијази Шакир Камбери од с. Блаце, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Љубиша Радоје Ристески од Скопје, во траење од 3 месеци,

2. Мите Стоимен Маневски од Кратово, во траење од 3 месеци,

3. Горѓи Никола Ушинов од с. Ново Село, во траење од 2 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1577
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1620.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/03), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

1. Народниот правобранител има десет заменици.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување бројот на замениците на Народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5870/1
20 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1621.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 14,069
- МБ - 98	до 14,492
- БМБ - 95	до 14,735

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 15,132
- Д - 2	до 14,709

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 15,722

г) Мазут	ден/кг.
	до 10,469

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 50,50
- МБ - 98	до 51,00
- БМБ - 95	до 48,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 36,50
- Д - 2	до 36,00

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 26,50

г) Масло за горење (мазут)	ден/кг.
	до 12,943

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	25,128
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	12,200
- Д - 2	12,199

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.
-----------------------------------	----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 25.11.2003 година.

Бр. 23-5118/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1622.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат материјални средства со кои располага Државниот завод за статистика на Министерството за правда и тоа:

- 15 (петнаесет) персонални сметачи IBM 466 DX2/330 со придружна опрема и тоа: 15 (петнаесет) монитори IBM, 15 (петнаесет) тастатури и 15 (петнаесет) приклучни кабли;

- 12 (дванаесет) персонални сметачи IBM P75/330 со придружна опрема и тоа: 12 (дванаесет) монитори IBM, 12 (дванаесет) тастатури и 12 (дванаесет) приклучни кабли;

- 2 (два) персонални сметачи IBM P100/750 со придружна опрема и тоа: 2 (два) монитори IBM, 2 (две) тастатури и 2 (два) приклучни кабли;

- 5 (пет) персонални сметачи HP VECTRA 4/66 со придружна опрема и тоа: 5 (пет) монитори, 5 (пет) тастатури и 5 (пет) приклучни кабли и
- 6 (шест) печатари Inkjet Oki 2010.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Министерството за правда, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4936/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1623.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат материјални средства со кои располага Државниот завод за статистика на Секретаријатот за законодавство и тоа:

- 5 (пет) печатари Inkjet Oki 2010.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Секретаријатот за законодавство, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4936/2
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1624.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат материјални средства со кои располага Државниот завод за статистика на Министерството за транспорт и врски и тоа:

- 10 (десет) персонални сметачи IBM 466 DX2/330 со придружна опрема и тоа: 10 (десет) монитори IBM, 10 (десет) тастатури и 10 (десет) приклучни кабли;

- 6 (шест) персонални сметачи IBM P75/330 со придружна опрема и тоа: 6 (шест) монитори IBM, 6 (шест) тастатури и 6 (шест) приклучни кабли и

- 2 (два) персонални сметачи FUJITSY со придружна опрема и тоа: 2 (два) монитори, 2 (две) тастатури и 2 (два) приклучни кабли.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Министерството за транспорт и врски, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4936/3
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1625.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на организите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со оваа одлука без надомест се отстапуваат материјални средства со кои располага Државниот завод за статистика на Државниот архив на Република Македонија и тоа:

- 14 (четиринаесет) персонални сметачи IBM 466 DX2/330 со придружна опрема и тоа: 14 (четиринаесет) монитори IBM, 14 (четиринаесет) тастатури и 14 (четиринаесет) приклучни кабли;
- 1 (еден) персонален сметач IBM P75/330 со придружна опрема и тоа: 1 (еден) монитор IBM, 1 (една) тастатура и 1 (еден) приклучен кабел и
- 6 (шест) печатари Inkjet Oki 2010.

Член 2

Примопредавањето на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за статистика и Државниот архив на Република Македонија, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4936/4
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1626.

Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на организите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2003), во членот 2 став 1, по зборот „закуп“ се додаваат зборовите: „со непосредна спогодба“.

Во ставот 2 зборовите: „Почетната цена“ се заменуваат со зборот „Висината“.

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

“Член 2-а

Продажбата на средствата и опремата и давањето под закуп на објектите и обработливото земјиште од член 1 и 2 на оваа одлука се врши со обврска на купувачот, односно закупецот за преземање на работниците вработени во Министерството за одбрана кои работат на објектите и обработливото земјиште кои се издаваат под закуп.“

Член 3

Во член 3 зборовите: „и издавањето под закуп на средствата“, се бришат.

Член 4

Во член 4 по зборот „закуп“ се додаваат зборовите: „на објектите и обработливото земјиште“, а по зборовите: „член 1“ се додаваат зборовите: „и член 2“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4956/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1627.

Врз основа на член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на организите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во член 2 од Одлуката за прибавување на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 56/03, 65/03 и 68/03) ставот 2 се менува и гласи:

“Цената од став 1 од овој член ќе се исплати од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, раздел 09002 Министерство за финансии - функции на државата, програма 12 - функција, потставка 467121 - Изградба на други објекти“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Данокот на промет на недвижности и права и трошоците околу заверувањето на Договорот за продажба на недвижноста од алинеја 1 од овој член, ќе паднат на товар на Буџетот на Република Македонија и тоа, од раздел 09002 Министерство за финансии - функции на државата, програма 12 - функција, потставка 467121 - Изградба на други објекти ќе се исплати данокот на промет на недвижности и права и од раздел 09002 Министерство за финансии - функции на државата, програма 12 - функција, потставка 427122 - Други оперативни расходи, ќе се исплатат трошоците околу заверувањето на Договорот за продажба на недвижноста.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4562/2
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1628.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 03001 Уставен суд на Република Македонија, Програма 11 - Администрација, потставката 468115-Други реконструкции и реновирања се намалува за 500.000 денари, потставката 463111 Купување на канцелариски мебел се зголемува за 500.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4777/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1629.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 161.01-Агенција за млади и спорт, Програма 11-Администрација, потставката 421111-Електрична енергија се намалува за 32.000 денари, потставката 421112-Водовод и канализација се намалува за 29.800 денари, потставката 421113-Губретарина се намалува за 19.500 денари, потставката 422111-Централно греење се намалува за 11.700 денари, а потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 93.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4724/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1630.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 12101 Министерство за животна средина и просторно

планирање, Програма 12-Животна средина, потставката 401112 Основни плати-работници се намалува за 51.883 денари, а по потставката 427122 се отвора нова потставка 443314 Надомест по основ на реформа на јавна администрација со износ 51.883 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4865/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1631.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот-180.01 Министерство за култура, Програма 11-Администрација, потставката 401112-Основни плати-работници се намалува за 350.000 денари, потставката 401216-Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 73.000 денари, потставката 401217-Надомест за храна се намалува за 81.000 денари, потставката 402111-Основни придонеси за ПИО се намалува за 150.000 денари, потставката 402113-Други придонеси за ПИО се намалува за 7.000 денари, потставката 402211-Основни придонеси за здравство се намалува за 39.000 денари, потставката 402511-Персонален данок од доход се намалува за 40.000 денари, потставката 426712-Независни консултанти и експерти се намалува за 410.000 денари, а потставката 420122-Патување во странство-патни расходи се зголемува за 125.000 денари, потставката 420123-Патување во странство-сместување се зголемува за 300.000 денари, потставката 420124-Патување во странство-споредни расходи се зголемува за 75.000 денари, потставката 421115-Други комунални такси и услуги се зголемува за 8.700 денари, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 440.000 денари, потставката 423211-Горива и масла се зголемува за 60.000 денари, потставката 425111-Поправка и сервисирање се зголемува за 141.300 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4774/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1632.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35025 Основен суд Скопје 1, Програма 12-Судска администрација, пот-

ставката 421111-Електрична енергија се намалува за 420.000 денари, потставката 421112-Водовод и канализација се намалува за 50.000 денари, потставката 423111-Пошта се зголемува за 151.000 денари, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 250.000 денари, потставката 423211-Горива и масла се зголемува за 30.000 денари и потставката 423214-Регистрација на моторни возила се зголемува за 39.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4779/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1633.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот 130.01 - Министерство за транспорт и врски, програма 11- Администрација, потставката 421115- Други комунални такси и услуги се намалува за 30.000 денари, потставката 423217 - Други расходи за транспорт се намалува за 100.000 денари, потставката 424711 - Средства за одржување на хигиената се намалува за 30.000 денари, потставката 425211 - Услуги за чистење се намалува за 30.000 денари, потставката 425214 - Поправки на мебел се намалува за 60.000 денари, потставката 463213 - Купување на клима уреди се намалува за 340.000 денари, а потставката 424112-Списанија, весници и други изданија се зголемува за 90.000 денари, потставката 424712- Ситен инвентар, алат и други поправки се зголемува за 30.000 денари, потставката 425215 - Други услуги за поправки и одржување се зголемува за 130.000 денари, потставката 463212 - Купување на информатичка опрема се зголемува за 340.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4919/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1634.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 36012 Основно јавно обвинителство Охрид, Програма 12-Судска

администрација, потставката 423112 Телефон и телефакс се намалува за 30.000 денари, потставката 427122 Други оперативни расходи се зголемува за 30.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4710/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1635.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35026 Основен суд Скопје 2, Програма 12-Судска администрација, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 1.200.000 денари, потставката 423111 - Пошта се зголемува за 300.000 денари, потставката 425215 - Сервисирање на опрема се зголемува за 100.000 денари, потставката 426718 - Други договорни услуги се зголемува за 200.000 денари и потставката 427120- Оперативни расходи на судовите се зголемува за 600.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4711/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1636.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35023 Основен суд - Велес, Програма 12-Судска администрација, потставката 427120 - Оперативни расходи на судовите се намалува за 280.002 денари, а потставката 423111 - Пошта се зголемува за 280.002 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4911/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1637.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во разделот 04002-Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, Програма 11-Администрација, потставката 468111 - Реконструкција на градежни објекти се намалува за 24.750.000,00 денари, потставката 464112 - Купување на автомобили се зголемува за 24.750.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4695/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1638.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Снежана Тасиќ се разрешува од должноста генерален секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4985/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1639.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За генерален секретар на Владата на Република Македонија, се именува Миле Зечевиќ, досегашен заменик на директорот на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4986/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1640.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ**

1. Миле Зечевиќ се разрешува од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4987/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1641.

Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Изет Ризаковски се разрешува од должноста заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4988/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1642.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ**

1. Целадин Шатку се разрешува од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4989/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1643.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје се именува Џемали Мехази, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4990/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1644.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО
ЈАВНИ НАБАВКИ**

1. Од должноста член и заменик член на Комисијата за жалби по јавни набавки се разрешуваат, поради заминување на друга должност:

- Андреј Петров,
- Игор Милев.

2. За член и заменик член на Комисијата за жалби по јавни набавки се именуваат:

- а) за член
- Игор Милев, адвокат,
- б) за заменик член
- Ана Данева-Маркова, доктор на медицина.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4948/2
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1645.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" - Свети Николе се разрешуваат:

- Илија Јованчев,
- Лазар Нацев.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" - Свети Николе се именуваат:

- Сашо Велковски, дипл. економист, вработен во Министерството за финансии - ПЕ Свети Николе,
- Ленче Георгиева, дипл. економист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4992/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1646.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе се разрешуваат:

- Сашо Наумов,
- Гоце Наунов.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе се именуваат:

- Стевчо Максимов, геодетски инженер,
- Јове Јакимов, дипл. економист, вработен во Министерството за финансии ПЕ – Свети Николе.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4993/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1647.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“
С. ЕРЦЕЛИЈА, СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ – с. Ерцелија, Свети Николе се разрешуваат:

- Томислав Андонов,
- Љупчо Мастев.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ – с. Ерцелија, Свети Николе се именуваат:

- Тано Лугов, дипл. професор по одбрана и заштита, вработен во Министерството за одбрана – ПЕ - Свети Николе,
- Тодорче Начев, дипл. професор по одбрана и заштита, вработен во ДОО „Полјоделство“ – с. Ерцелија, Свети Николе.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4994/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1648.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „АЦО ШОПОВ“
С. ГОРОБИНЦИ, СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо Шопов“ – с. Горобинци, Свети Николе се разрешуваат:

- Чедо Стојановски,
- Миланче Стаменковски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ацо Шопов“ – с. Горобинци, Свети Николе се именуваат:

- Станка Анастасова, доктор на медицина, вработена во ЈЗО Здравствен дом – Свети Николе,
- Дарко Јованов, дипл. град. инж. вработен во Министерството за транспорт и врски – ПЕ – Свети Николе.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4995/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1649.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „МЕТОДИЈА
МИТЕВСКИ – БРИЦО“ – ЛОЗОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Методија Митевски – Брицо“ – Лозово се разрешуваат:

- Ване Наунов,
- Драги Гацев.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Методија Митевски – Брицо“ – Лозово се именуваат:

- Љупчо Димитров, вработен во Локалната самоуправа – Лозово,
- Павле Иванов, техничар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4996/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1650.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАЦИК”-ГОСТИВАР**

1. Лазо Анастасовски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народната матична библиотека “Вук Караџиќ” - Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4969/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1651.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА
“ВУК КАРАЦИК”-ГОСТИВАР**

1. За вршител на должноста директор на Народната матична библиотека “Вук Караџиќ” - Гостивар се именува Златко Панзов, дипл. филолог по македонска книжевност и јужнословенска книжевност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4970/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1652.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА “МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ”-АД-СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ
НАОГА ВО ХОТЕЛ “ТУРИСТ”-СКОПЈЕ**

1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на “Македонија турист”-АД-Скопје за постојано приредување на игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “21” треба да стои бројот “15”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4838/1
17 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1653.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА “МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ”-АД-СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ
НАОГА ВО ХОТЕЛ “ГРАНД”-СКОПЈЕ**

1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на “Македонија турист”-АД-Скопје за постојано приредување на игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “17” треба да стои бројот “15”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4838/2 Претседател на Владата
17 ноември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1654.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 23-2196/4 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА- ДЕНА НА “МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ”-АД-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГЌА ВО ХОТЕЛ “БРИСТОЛ”-СКОПЈЕ

1. Во лиценцата под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на “Македонија турист”-АД-Скопје за постојано приредување на игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 наместо бројот “17” треба да стои бројот “15”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4838/3 Претседател на Владата
17 ноември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1655.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2003 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕКА “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ НАТПРЕВАРИ” ИЗДАДЕНА НА АКЦИО- НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГ- РИ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА” СКОПЈЕ ПОД БР. 23-5266/1 ОД 11.09.2001 ГОДИНА

1. Во точка 2 од лиценцата наместо зборовите: “ул. “Гуро Гаковик” бр. 1 во Прилеп” треба да стои: “ул. “Гоце Делчев” бб во Прилеп”.

2. Оваа измена на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4797/1 Претседател на Владата
17 ноември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1656.

Врз основа на член 93 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (“Службен весник на РМ” бр. 13/96), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕ- МЕЈСТВА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

Член 1

Во Правилникот за работа на лекарските комисии кои учествуваат во постапката за остварување на правата според Законот за правата на воените инвалиди,

на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (“Службен весник на РМ” бр. 58/96 и 73/99), во членот 17 ставот 2 зборовите: “во претходното тримесечје” се заменуваат со зборовите: “во претходната година”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 12-1332/1 Министер
ноември 2003 година за труд и социјална политика,
Скопје **Јован Манасијевски, с.р.**

1657.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 12.11.2003 година, Комисијата издава

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за гипс и гипсени префабрикати „Кнауф-Радика“ АД Дебар се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на 18.823 обични акции во вредност од 962.006,52 евра или во денарска противвредност од 58.659.916,70 денари, согласно Одлуката за издавање на четврта емисија на акции бр. 02-50/5-3 од 17.04.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-50/5-3 од 17.04.2003 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1143/6 Комисија за хартии од вредност
12 ноември 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1658.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 12.11.2003 година, Комисијата издава

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на Инвестбанка АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на дванаесеттата емисија на акции за три месеци, заклучно со 09.03.2004 година на начин и под услови согласно Одлуката од Собрание на акционери за издавање долгорочни хартии од вредност - акции од дванаесеттата емисија бр. 1374/15 од 31.03.2003 година и Одлуката од Управниот Одбор на Инвестбанка АД Скопје за пролонгирање на рокот за реализација на дванаесеттата емисија на акции бр. 5691/1 од 03.11.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализација на дванаесеттата емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржина на извештувањето за запишани платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-373/21 Комисија за хартии од вредност
12 ноември 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1659.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 12 ноември 2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за производство на мебел, трговија и услуги "Јосиф Свештарот"-Струмица се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-втора емисија на 41.396 обични акции во вредност од 211.653 евра или во денарска противвредност од 12.894.900 денари, согласно Одлуката за издавање на акции бр. 02-608 од 01.07.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-608 од 01.07.2003 година.

3. Правата и обврските од хартиите од вредност од оваа емисија настануваат од моментот на нивното запишување во централниот депозитар за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-859/8 Комисија за хартии од вредност
12 ноември 2003 година Претседател,
Скопје проф. др. **Весна Пендовска**, с.р.

1660.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 16 јули 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ*

1. Не се поведува постапка за оценување уставноста на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет („Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2003).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

* Ова решение е објавено во „Службен весник на РМ" бр. 64 од 6 октомври 2003 година. Во точката 5, последен став од истото е констатирана техничка грешка од Редакцијата. Од истите причини, Решението повторно се објавува во овој број, за што им се извикуваме на корисниците.

3. Републичкиот судски совет преку претседателот Јордан Дескоски и Вера Терзиева Тројачанец од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијативи за поведување постапка за оценување уставноста на одредбите од законот означен во точката 1 од ова решение.

Во иницијативата на Републичкиот судски совет се наведува дека со членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, се регулира материја која е непосредно регулирана во самиот Устав (Амандман XIV), со што се дерогират (ставаат надвор од сила) уставните норми кои непосредно ја регулираат оваа материја, и тоа: Амандман XIV, кој е составен дел од член 104 став 2 од Уставот. Значи, оспорениот член 1 од Законот, има идентичен предмет на регулирање како и Амандманот XIV.

Со членот 1 се пропишува постапката за избор на тројца од членовите на Републичкиот судски совет. Таа материја е веќе во целост регулирана во самиот Устав, во членот 104, чиј составен дел е Амандман XIV. Членот 104 од Уставот, и Амандманот XIV, се во непосредна примена и Собранието на Република Македонија го врши изборот на членовите на Републичкиот судски совет врз основа на овие уставни одредби, а не врз основа на Закон.

Постапката и условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет не се законска материја, туку се уставна материја. Поради тоа, исклучена е можноста оваа материја да биде предмет и на законско регулирање.

Основно правно начело е, а тоа е утврдено и во член 51 став 1 од Уставот, дека при колизија на една уставна и една законска норма, до која дошло затоа што тие имаат идентичен предмет на регулирање, примат (предност) има уставната норма. Оттука, оспорениот член 1 од Законот нема никакво правно дејство, затоа што на материјата која во овој член од Законот е регулирана, непосредно (директно) се применува Амандманот XIV од Уставот.

Исто така, не постои уставен основ за донесување на закон, со кој ќе се регулира примената на Амандманот XIV. Уставните амандмани од 2001 година за чие спроведување и примена е потребно да се донесе закон, самите тоа изречно го пропишуваат, на пример, Уставните амандмани V, XVI и XVII.

Конечно Амандманот XIV на Уставот, воопшто не произведува правни последици по односите кои се регулирани со Законот за Републичкиот судски совет, затоа што Амандманот регулира сосема друга правна материја. Амандманот XIV директно и непосредно го дополнува ставот 2 од член 104 на Уставот. Или, поинаку речено, Амандманот XIV не е во никаква корелација со Законот за Републичкиот судски совет.

Со членот 2 од Законот, спротивно на член 104 став 3 од Уставот, се пропишува (востановува) нов услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет, а тој услов е: „неисполнување на услови за старосна пензија".

Имено, доколку основ за разрешување од функцијата член на Републичкиот судски совет претставува исполнувањето на услови за старосна пензија, тоа значи дека, исто така, за член на Советот не може да се избере лице кое исполнува услови за старосна пензија. Невозможно е да се избере на функција лице, кое дури и пред да биде избрано, ги исполнува условите за да биде разрешено од неа.

Законската одредба, значи пропишување (востановување) на нов услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет, спротивно со член 104 став 3 од Уставот. Тоа е така, затоа што членот 104 од Уставот ги пропишува (во целост) условите за избор на членови на Републичкиот судски совет, а само со измена на Уставот е дозволено да се пропишуваат нови услови.

Секоја законска одредба со која се пропишуваат нови услови за избор на член на Републичкиот судски совет, кои услови не се изречно пропишани во Уставот, е неуставна. Оттаму и оспорениот член 2 од Законот е неуставен, затоа што со него се пропишува (востановува) нов услов за избор на член на Републичкиот судски совет.

Со самото тоа што Уставот во членот 104 не ја пропишал изречно можноста со закон да се регулираат условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет, Уставот забранува законско регулирање на условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет. Оттука не постои уставен основ, со закон да се пропишуваат основи за предвремен престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет, ниту пак, нивно разрешување од функција.

Уставот не пропишал престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет поради исполнување на услови за старосна пензија, и секој закон кој ќе го пропише тоа, е спротивен на Уставот.

Членот 2 преку воведување на нови услови за избор на член на Републичкиот судски совет, има правно дејство кое директно ги повредува човековите права загарантирани во Уставот на Република Македонија, и тоа повреда на правото на граѓаните да учествуваат во вршењето на јавни функции од член 23 в.в. член 54 став 1 од Уставот, затоа што воведува забрана за избор за член на Републичкиот судски совет за истакнатите правници кои исполнеле услови за старосна пензија.

Значи, членот 2 од Законот има тројно дејство: 1) пропишува основи за предвремен престанок на мандатот на членовите на Републичкиот судски совет кои се веќе избрани на функцијата; 2) воведува нов услов за избор на член на Републичкиот судски совет, и 3) воведува забрана за избор за член на Републичкиот судски совет за истакнатите правници кои исполнеле услови за старосна пензија, односно по стапувањето во сила на оспорениот член 2 од Законот, истакнатите правници кои исполнуваат услови за старосна пензија повеќе не смеат да бидат избрани и да ја вршат функцијата член на Републичкиот судски совет. Со тоа, член 2 од Законот директно е спротивен на начелото на еднаквост и рамноправност.

Со членот 4 од Законот се повредува член 104 став 3 од Уставот како и уставниот Амандман XIV и член 133 од Уставот.

Тој е во колизија со член 104 од Уставот, кој непосредно (директно) и во целост го регулира изборот на членовите на Републичкиот судски совет. Членот 104 од Уставот, не оставил можност со закон да се дорегулираат одредени прашања сврзани со начинот и условите за изборот на членовите на Советот, туку оваа материја ја регулирал во целост. Постапката и условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет се регулирани со членот 104 од Уставот, чиј составен дел е Амандманот XIV, и изборот на членовите на Советот, Собранието ги врши врз основа на овие уставни норми, односно со нивна непосредна примена.

Во ставот 3 од оспорениот член 4 на Законот, со закон се пропишува настапување на правната последица - престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот, пред истекот на нивниот уставно утврден мандат од 6 години.

Постојниот состав на Републичкиот судски совет е избран со директна примена на Уставот, на начин и постапка утврдени во членот 104 од Уставот. При изборот на Републичкиот судски совет воопшто не дошол во примена Законот за Републичкиот судски совет. Исто така, и при изборот на нов Совет, тогаш кога ќе им престане уставно утврдениот мандат на постојните членови на Советот, изборот ќе се врши со примена на уставните одредби, а не врз основа на закон.

Оспорениот член 4 од Законот, е поставен во позиција на норма која има примат во однос на уставните норми. Поради тоа, оспорениот член 4 од Законот е во директна колизија со член 104 став 3 в.в., член 51 став 1 од Уставот, затоа што со оваа законска норма се пропишува скратување на уставно утврдениот мандат на постојните членови на Републичкиот судски совет, а воедно и настапување на правни последици кои Уставот не ги пропишал.

Иако спроведувањето на некои од уставните амандмани е условено со донесување на посебен закон, како на пример Амандманите V (за службениот јазик и писмо), XVI и XVII (за локалната самоуправа), тоа е изречно пропишано во овие амандмани. Амандманот XIV не пропишува дека за негово спроведување треба да се донесе закон, што значи, дека тој се применува директно. Поради истата причина, се заклучува дека Уставниот амандман XIV не содржи основ за донесување на закон со кој ќе се регулира неговата примена.

Оспорениот член 4 став 3 од Законот пропишува предвремено престанување на мандатот на членовите на постојниот Совет. Меѓутоа, функцијата на членовите на Републичкиот судски совет престанува со истекот на последниот ден од нивниот уставно утврден мандат од 6 години. Новите членови стапуваат на функција првиот ден по истекот на мандатот на претходните членови на Советот. Произлегува дека, со тоа што оспорениот член 4 став 3 од Законот, пропишува настапување на предвремен престанок на мандатот на постојните членови на Републичкиот судски совет, поради извршениот чин на избор на нови членови, оваа законска одредба е во спротивност со член 104, став 3 од Уставот, кој пропишува дека мандатот на членовите на Републичкиот судски совет трае 6 години.

Со оспорениот член 4 од Законот се прекршува, исто така и член 133 од Уставот, во кој е пропишано дека само со Уставен закон може да се регулира спроведувањето на Уставот.

На крајот, во иницијативата се бара Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечни акти или дејствија врз основа на оспорениот Закон, поради тешко отстранливите последици кои би можеле да настапат.

Во иницијативата на Вера Терзиева - Тројчанец се наведува дека членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет не е во согласност со членот 104 од Уставот, со кој е утврден единствениот услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет - истакнати правници без ограничување на возраста на лицата кои можат да бидат избрани за членови на Советот и е утврден мандатот и имунитетот на членовите на Советот.

Тоа значи дека условите за избор и времето на кое се избираат членовите на Републичкиот судски совет се уредени со Уставот и дека со закон не може да се менуваат. Со пропишувањето дека исполнувањето на условите за старосна пензија претставува законски основ за разрешување член на Советот независно од времето на кое е избран, посочената одредба од Законот се доведува во несогласност со член 104 од Уставот затоа што имплицира воведување нов услов за избор на член на Советот - определена возраст на лицето што може да биде избрано за член на Советот што е секако надвор од уставното решение.

Со член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет недопуштено се прекинува уставно утврдениот мандат на членовите на Републичкиот судски совет (6 години) поради што истиот не е во согласност со став 3 на член 104 од Уставот. Времето на кое се избираат членовите на Советот определено со Уставот не може да се менува со закон. Начинот на кој треба да се избираат тројца од членовите на Советот пропишан со Амандманот XIV на Уставот може да се применува само по истекот на мандатот на постојниот состав, бидејќи со овој амандман само се дополнува став 2 на член 104 од Уставот кој се однесува на начинот на избор, а не и на мандатот (времето на избор) на членовите на Советот. Тоа значи дека со Амандманот XIV не се менува решението содржано во став 3 на член 104 од Уставот, што понатаму значи дека нема ни уставна основа за извршената промена. Тоа понатаму значи дека не може ни да се пропишува рок за отпочнување на постапката на избор (член

4 став 2) ниту за избор на нов состав на сите членови на Советот (член 4 став 2) независно од истекот на мандатот на постојниот состав.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 1 од Законот, во членот 7 се додава нов став 2.

Според членот 7 став 1 од Законот, Советот го сочинуваат седум членови што ги избира Собранието на Република Македонија од редот на истакнати правници.

Според членот 7 став 2 од Законот, тројца членови на Советот се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Со оспорениот член 2 од Законот, во членот 9 се додава нов став 3.

Според член 9 став 1 од Законот, на член на Советот, функцијата му престанува ако поднесе оставка.

Согласно ставот 2 на овој член, членот на Советот ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функција, што го утврдува Советот врз основа на наод и мислење на надлежната здравствена комисија.

Според новиот став 3 на овој член, членот на Советот се разрешува ако ги исполнува условите за старосна пензија.

Согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот, постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Според ставот 2 на овој член, изборот на членовите на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Според ставот 3 на овој член, со денот на изборот на членовите на Советот, согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, им престанува мандатот на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот.

5. Членот 104 од Уставот утврдува дека Републичкиот судски совет го сочинуваат седум членови кои ги избира Собранието од редот на истакнати правници за време од шест години со право на уште еден избор, дека членовите на Републичкиот судски совет уживаат имунитет и дека функцијата член на Републичкиот судски совет е неспојлива со вршење на други јавни функции и професии или со членување во политички партии.

Со Амандманот XIV се дополнува ставот 2 на членот 104 од Уставот и според него, тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Со членот 105 од Уставот, утврдена е надлежноста на Републичкиот судски совет. Така Републичкиот судски совет, на Собранието му предлага избор и разрешување на судии и утврдува предлог за разрешување од судиска функција во случаите утврдени со Уставот, одлучува за дисциплинска одговорност на судиите, ја оценува стручноста и совесноста на судиите во вршењето на нивната функција и предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија.

Со Законот за Републичкиот судски совет, се уредува организацијата на Републичкиот судски совет и остварувањето на работите од неговиот делокруг утврден со Уставот.

Овој закон содржи пет дела и тоа: I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ, II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА во кој спаѓа предлагање, избор и разрешување на судии; утврдување на предлог за разрешување на судијата од судиската функција; одлучување за дисциплинската одговорност на судиите; оценка на стручноста и совесноста на судиите во вршењето на функци-

јата; предлагање судии на Уставниот суд на Република Македонија, III. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ, IV. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА и V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.

Во делот од Законот кој се однесува на организацијата и делокругот на работата се и членовите 7 и 9 кои се дополнуваат со оспорените членови 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет.

Во однос на членот 7 од Законот, за одбележување е дека, ставот 1 на овој член кој не е оспорен со поднесената иницијатива е исто така преземен од членот 104 од Уставот, додека, пак, ставот 2 на овој член се оспорува точно поради тоа што бил преземен од Амандманот XIV на Уставот.

Оттука се наметнува прашањето дали одредени одредби од Уставот можат да бидат и законска содржина, односно дали можат да се пренесуваат во закон. Во законодавната практика во нашата држава има бројни случаи кога уставни одредби буквално се пренесуваат во текстовите од законите. Факт е дека никаде нема изрична забрана дека тоа не може законодавецот да го прави.

Оттука, во врска со наводите содржани во иницијативата дека со закон не може да се регулира она што веќе е регулирано со Устав односно дека со членот 1 од Законот се ставаат надвор од сила уставните норми кои непосредно ја регулираат оваа материја, Судот смета дека не се основани, бидејќи самото преземање на уставните одредби во законите не ги прави законите автоматски спротивни на Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорениот член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет не е во несогласност со членот 104 од Уставот, поради што не може да се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

6. Во врска со прашањето дали може со закон да се предвидат услови за разрешување на член на Советот, како што предвидува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет во оспорениот член 2, неспорно е дека во Уставот е уреден изборот и траењето на мандатот на членовите на Републичкиот судски совет, но не се предвидени услови за разрешување на членовите на Републичкиот судски совет, ниту пак други услови под кои мандатот на членовите може да престане пред истекот на мандатот од шест години утврден во Уставот, што значи дека Уставот препуштил овие прашања да се уредат со закон. Во спротивно, мандатот на членовите на Републичкиот судски совет би бил апсолутен и не би можел да престане по ниеден основ што тешко може да се прифати како концепт на Уставот. Напротив, во членовите 65, 82, 87, 93, 94 и 99 од Уставот се предвидени услови за престанок на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија, на претседателот на Република Македонија, на Владата на Република Македонија во целина и посебно на секој член на Владата, како и на судиите. Околноста што во Уставот не се предвидени такви услови за престанок на функцијата пред истекот на мандатот и на членовите на Републичкиот судски совет не претставува уставна пречка тие да се утврдат со закон, доколку се однесуваат на правни и природни околности кои влијаат на капацитетот за вршење на функцијата. Судот констатира дека и досега, пред донесувањето на оспорената одредба, во членот 9 од основниот текст на Законот за Републичкиот судски совет е предвидено, прво, дека на член на Советот функцијата му престанува ако поднесе оставка и второ, дека членот на Советот ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функција што го утврдува Советот врз основа на наод и мислење на надлежната здравствена комисија што укажува, ако не повеќе, на опстојување на правниот концепт за надлежноста на законодавецот за регулирање на прашања за кои Уставот молчел.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот од аспект на надлежноста на Собранието со закон да пропишува услови за престанок на функцијата член на Републичкиот судски совет пред истекот на мандатот.

Судот го разгледуваше оспорениот член 2 од Законот и од аспект на тоа дали исполнувањето на условите за старосна пензија може воопшто да се предвиди како услов за престанок на функцијата пред истекот на мандатот.

Во одговор на ова прашање, Судот најпрво констатира дека одредена старосна доба е легитимен критериум за регулирање на човечката работна активност што е генерално прифатен не само во нашиот правен систем. Старосната доба на луѓето е природен и објективен факт за кој се врзува престанокот на работниот век и остварувањето на правото на пензија, по правило за сите поединци и под еднакви услови предвидени со закон, иземајќи ги од овој контекст, се разбира, вршителите на слободни професии или дејности. Исклучоците од ова општо правило се можни и чести кога се работи за носителите на определени јавни функции, доколку уставотворецот или законодавецот сепак не определиле дека старосната доба односно исполнувањето на услови за старосна пензија е релевантно за престанок и на нивните функции. Дека и Уставот го прифаќа исполнувањето на услови за старосна пензија како основа за престанок на функцијата, доказ е и членот 99 став 3 алинеја 3 од Уставот, според кој судијата се разрешува ако ги исполни условите за старосна пензија.

Оттука, остварувањето на старосна пензија како услов за престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет пред истекот на мандатот, утврден во рамките на овластувањата на законодавецот, претставува еден објективен, природен недискриминаторски и во Република Македонија правно етаблиран критериум за крајната старосна граница на вршењето на една јавна функција, кој, освен тоа, е изречно прифатен со самиот Устав, поради што Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот ниту од овој аспект.

Притоа, Судот го имаше предвид и фактот дека исполнувањето на условите за старосна пензија е услов за разрешување на веќе избрани членови на Советот, а не услов за нивен избор поради што не ги прифати наодите содржани во иницијативите и оцени дека оспорениот член 2 од Законот не е во спротивност со Уставот и од овој аспект.

7. Со оспорениот член 4 од Законот, се прецизира рокот во кој треба да започне постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот и рокот во кој ќе се изврши изборот на членовите на Советот. Со овој член се определува и дека со денот на изборот на членовите на Советот, им престанува мандатот на членовите од постојниот состав на Советот.

При разгледување на оваа одредба од Законот Судот утврди дека уставниот Амандман XIV влегува во сила и непосредно се применува со денот на прогласувањето и дека не постои друга одредба од уставен ранг која ја одлага неговата примена. Оттука обврската за избор на нов состав на Републичкиот судски совет произлегува непосредно од Амандманот XIV на Уставот, а оспорениот член 4 од Законот ја утврдува динамиката на постапката за избор на нови членови на Републичкиот судски совет и воедно утврдува дека со денот на изборот на членовите на Советот, им престанува мандатот на членовите на постојниот состав на Советот.

Оттука, овој член не создава никакви нови односи туку има карактер на преодна одредба која што е потребна заради усогласување на затекнатата состојба со членовите на Советот со уставниот Амандман XIV чија содржина е преземена и во членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет.

Имајќи предвид дека целта на законодавецот е операционализација на Уставниот амандман XIV односно овозможување тројца членови на Советот да се избераат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, произлегува дека оспорениот член 4 од Законот е во функција на примена на уставниот Амандман XIV.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 4 од Законот со Уставот.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова-Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 118/2003

16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

1661.

Врз основа на член 64 став 1, точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02 и 51/03), а во врска со член 35 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 20.11.2003 година, го донесе следното

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ- ВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ- ЛИКА МАКЕДОНИЈА И НИВНО КОРИСТЕЊЕ

1. Во Упатството за реализација на Одлуката за утврдување на методологија за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење ("Службен весник на РМ" бр. 81/02 и 4/03), во точка 7 став 2 по зборовите: "кај Народна банка на Република Македонија" се додаваат зборовите: "и во случај кога се вршат трансфери од и кон кредитните револвинг девизни сметки што се водат во Народна банка на Република Македонија".

2. Ова упатство влегува во сила со денот на потпишувањето.

У. бр. 09/05-14/2
20 ноември 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пред овој суд во тек е постапка за долг по тужба на тужителот РМ-Министерство за економија Скопје, против тужениот Жанко Чадо од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност 11.000 ФРФ и 4.000 УСА долари, а по која е оформен предмет на овој суд XXII. П. бр. 1650/02 и дека со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-621 од 10.10.2003 година. За посебен старател на тужениот кој ќе ги застапува интересите на истиот се до правосилно окончување на спорот или додека пред судот не се појави лице овластено од тужениот, е поставен адвокатот Игор Стошиќ од Скопје, ул. "Мрежичка" бр. 20.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXII.П. бр. 1650/02.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Музафер Сали од Скопје, ул. "371" бр. 1, против тужената Анита Линбулог од САД, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Анита Линбулог, да се јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во рок од 30 дена на истата ќе и биде одреден привремен старател од редот на адвокатите, кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 2004/03. (30829)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Стојановиќ, како судија поединец, во вонпроцесниот предмет на предлагачот Митат Мустафа од Битола, ул. "Михајло Андоновски" бр. 6/23, за докажување на смрт, врз основа на член 89 од Законот за вонпроцесна постапка во врска со член 79, го донесе следниот оглас.

Рамадан Луман Усеин роден 1885 година во Битола, по занимање трговец-бакалџија, неженет, со последно место на живеење во Битола на ул. "Кузман Јосифовски" бр. 86, наводно починал на ден 19.08.1944 година.

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот и движењето или смртта на Рамадан Луман Усеин во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Битола, во просторија бр. 40.

По истекот на рокот од 15 дена, ако никој не се јави судот ќе спроведе постапка, и ќе донесе одлука по предлог за докажување на смртта.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 278/2003. (30961)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во извршниот предмет И. бр. 112/01 се определува прва продажба со усно и јавно наддавање на имот, сопственост на должникот Зоран Јордановски од Кавадарци и тоа: полуприколка марка "Горица", тип ПС 12-2 АЛ со број на шасија 34304, произведена 1984 година, со носивост од 12 тона, форма на каросеријата отворена. Почетната цена на продажбата изнесува 212.175,00 денари.

Продажбата ќе се одржи на 23.12.2003 година во 12,00 часот во просториите на Основниот суд во Кавадарци, соба бр. 26. Полуприколката може да се види секој работен ден во периодот од 8,00 до 15,00 часот, а истата се наоѓа во Стопанскиот двор на ТП "Ангропром-Тиквешанка"-Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, И. бр. 112/01. (30957)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Даут Емрулаи од с. Отља - Куманово, против тужената Магдолна Осај Бојтер од Лаупресдорф - Швајцарија, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Од страна на судот како привремен застапник на тужената се назначува Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената се додека тужената или нејзиниот помошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2281/03 (31117)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по основ на одржувачка, по тужба на тужителите Бранко и Ленче Талевски од Ресен, ул. "Милан Думов" бр. 47, против тужената Тода Јанковска од Ресен, сега во Австралија со непозната адреса на живеење. Вредност неопределена.

Се повикува тужената Тода Јанковска од Ресен, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините права и интереси се до окончувањето на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 92/2003. (30959)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка по тужба на тужителот Делев Милан Горге од с. Еднокуево, против тужените Мемедалиева Анифе, Мемедалиев Усеин, Мемедалиев Јусуф, Мемедалиев Акиф Мемедалиев Асан и Мемедалиева Нурије со непозната адреса и со престојувалиште во Турција.

Се повикуваат сите тужени по спорот да се јават пред Основниот суд во Струмица, како да им се врачила тужба и да отпочне процес према истите или да назначат свој полномошник за водење и довршување на постапката и тоа во рок од 15 дена сметано од денот на огласувањето.

Доколку во определениот рок не се јават тужените или не назначат свој полномошник за водење и довршување на постапката на истите судот ќе им одреди времен застапник за водење и довршување на постапката и истиот ќе биде назначен од редот на стручните соработници при Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 943/03. (30963)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е граѓанска парница по тужба на тужителот ЈП за СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА Р. МАКЕДОНИЈА - Скопје, против тужената Кузмановска Ѓокица Тања од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 217, а сега со непозната адреса во Скопје.

Се повикува тужената Кузмановска Ѓокица Тања од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, или во тој рок одреди свој полномошник, или да се јави секој друг што знае да каже за неа. Во спротивно, на истата ќе и биде поставен времен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 187/2002. (30962)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за физичка делба на недвижен имот, по предлог на предлагачот Сулејмани Сефедин од с. Стримница, против противниците Сулејмани Абдулсељам на времена работа во Р. Хрватска со непозната адреса и Сулејмани Ашим на времена работа во Швајцарија со непозната адреса.

Се повикуваат противниците Сулејмани Назми Абдулсељам и Сулејмани Назми Ашим, да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена или да одредат свој полномошник или да му достават на судот адреса на живеење. Доколку во тој рок не се јави никој во судот ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС бр. 224/03. (30954)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Серафимовски Благоја од Тетово, против тужените Серафимовска Бора и Серафимовска Ристана, двете од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во САД.

Бидејќи тужените Серафимовска Бора и Серафимовска Ристана од с. Глоѓи се со непозната адреса, за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена да се јават во судот или да одредат свој полномошник, а по протекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1216/2003. (30956)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителите Гани Али и други сите од с. Гургурница, против тужените Измит Али и други од с. Гургурница сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Измит Али од с. Гургурница – Тетовско сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 959/2003. (31088)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 478/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-70227-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Полициска Академија, Република Македонија, ул. „Идризово“ бб, Скопје.

Дејности: 80.30, високо образование, 22.11, издавање книги, 22.13, издавање на списанија и периодични изданија, 22.15, друга издавачка дејност, 70.20, истражување и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки.

Полициската академија во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Полициската академија одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на Полициската Академија е Ристо Галевски, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 478/2003. (31022)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 567/2003 од 18.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-1584-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на Центарот за образование на кадри во областа на безбедноста, Република Македонија, Идризово бб, Скопје.

Објектите и опремата од Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста Идризово Скопје, ги презема на користење Република Македонија, Полициска Академија Идризово бб, Скопје.

Наставно-научните работници продолжуваат со работа на Академијата.

Директорот на Центарот продолжува да ја врши функцијата директор на Академијата до истекот на мандатот за кој е именуван од Владата на Република Македонија.

Вработените во Центарот ги презема Академијата. Бришењето на Центарот за образование на кадри во областа на безбедноста да се спроведе по правосилноста на ова решение.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 567/2003. (31058)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 879/03, од 23.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011611?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ВИКТОРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз с. Робово бр. 112, Босилово.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 65.23, 74.60, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и претставување, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење работи со посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Во правниот промет друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка - со неограничени овластувања. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Терзиев Никола - од с. Робово бр. 112 - управител со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото.

Терзиев Никола - застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 879/03. (29518)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 919/03, од 01.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011651?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БУГИ ДООЕЛ увоз-извоз Берово, ул. „Маршал Тито“ бр. 27.

Основач на друштвото е Ана Буовски од Берово.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Ана Буовски - управител без ограничување.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.51, 24.66, 25.22, 36.14, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 71.34, 74.81, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Србија.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 919/03. (29520)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 828/03, од 11.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011560?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги РОБИ-2003 увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Васил Главинов“ бр. 54, Струмица.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3, надворешна

трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија, производство и услуги РОБИ-2003 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. „Васил Главинов“ бр. 54, настапува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Тренчев Роберт - управител без ограничувања.

Единствен содружник е лицето Тренчев Роберт.

Од Основниот суд во Штип, Рег. бр. 828/03. (29522)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 53/2003 од 14.11.2003 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации, ја запиша промената на овластеното лице за застапување и претставување на Здружението на автошколите на град - Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 95/1999 од 29.03.1999 година, така што на местото на досегашниот претседател, односно досегашното овластено лице за застапување и претставување Стеван Мургоски од Прилеп, се запишува новоизбраниот претседател, односно ново избраното лице за застапување и претставување Љубен Спиркоски од Прилеп, со живеалиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 158.

Од Основниот суд во Прилеп. (30854)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 58/2003 од 14.11.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани со назив: Здружение на граѓани - основачи на трговски друштва со претежна дејност трговија со градежни материјали „ГРАДИТЕЛ“ - Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: остварување и заштита на економски, стручни, технички, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот, развој на пазарно стопанство, слободно претприемништво и поттикнување на конкуренцијата, спречување на нелојалната конкуренција на пазарот, подобрување на ефикасноста на работата и работењето на членовите и нивната организираност, како и оспособување на кадри, обезбедување на квалитетна и стручна помош и деловни услуги на членовите, воспоставување и развој на стопанска соработка со други здруженија на граѓани во останатите локални самоуправи во земјата и со здруженија на граѓани во странство, со посебна насоченост кон промоција на стоките и услугите, економска пропаганда и организирање на саеми, застапување на интересите на членовите пред државните органи, посебно во подготвување на законодавството од областа на стопанството, мерките и механизмите на стопанскиот систем и економска политика и информирање за процеси од областа на стопанството, давање мислење за областа за која е основано Здружението и вршење други работи од интерес за членовите на здружението.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. „Крушевска“ бр. 11-б во Прилеп, а истото се организира и делува на подрачјето на Општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението во правниот промет и кон трети лица во јавноста е Колевски Ненад од Прилеп, со живеалиште на ул. „Крушевска“ бр. 11-б.

Од Основниот суд во Прилеп. (30857)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 19/2003 од 13.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува здружението-

Фудбалски клуб ПЛАНЕТ ФУДБАЛ од Гостивар, со седиште на ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 162 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Алмир Даути од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на фудбалот како спорт и негова афирмација преку работа со млади, нивно стручно усовршување, утврдување на систем на стимулативни мерки и други работи во интерес на спортот во целина.

Од Основниот суд во Гостивар.

(30863)

Основниот суд во Гевгелија, со решение СК бр. 1/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на стопански комори на овој суд ја запиша Стопанската комора на занаетчи и други самостојни стопанственици Гевгелија од Гевгелија.

Име на субјектот: Стопанска комора на занаетчи и други самостојни стопанственици Гевгелија од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. „Маршал Тито“ бб во Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: развој на стопанството, занаетчиство и развој на мали и средни фирми; унапредување на стручноста и деловните обичаи и норми; подобрување на квалитетот на занаетчиските производи и услуги; усогласување и застапување на заедничките интереси; остварување на законитоста во вршењето на стопанската дејност; соработка на занаетчиите и другите самостојни стопанственици со слични облици на здружување во земјата и странство; организирање на облици на стручно образование, претквалификација и доквалификација за потребите на членовите на комората; заштита и унапредување на конкуренцијата и спречување на нелојалната конкуренција; организирање на настани на саеми, панаѓури на занаетчиството и слични стопански манифестации и друго.

Лице овластено за застапување: Томе Чалков, ул. „Борис Карапузов“ бр. 8 од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија.

(31083)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. 54/2003 од 24.09.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, изврши упис на здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани ФИКС Клуб за шах Битола, ул. „Ленинова“ бр. 89.

Од Основниот суд во Битола.

(30742)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1649, се запишува здружението на граѓани Карате клуб „НИПОН“, со седиште во Скопје, на ул. „Банско“ бр. 26.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на популаризација и развој на карате спорт, особено со помладите категории, пионери, кадети, кадетки, сениори, сениорки и учество на клубот во организиран систем на натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.

(30788)

Барање за промена на име и седиште на здружението на граѓаните Пливачки клуб ДЕЛФИН, со седиште во Скопје, на ул. „Партизански одреди“ бр. 131/22, се уважува.

Во иднина името и седиштето на здружението на граѓани ќе гласи: Пливачки ватерполо клуб ДЕЛФИН со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 19/2-3.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.

(30790)

Барање за промена на овластен претставник на странската организација Ленд О Лејкс Инк проект "Маркетинг активности на Македонскиот Агробизнис" Минесота - САД, со седиште во Скопје, Кеј ГТЦ, се уважува.

Во регистарот на странските организации под Рег. број 42 се запишува промена на овластен претставник на странската организација Ленд О Лејкс Инк Проект Маркетинг активности на Македонскиот Агробизнис, па како нов овластен претставник на странската организација се запишува г-дин Дејвид Графен Блад - Американски државјанин.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (30789)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. бр. 70/03 од 30.09.2003 година, во регистарот за здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани под името ИНСТИТУТ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС, со скратена ознака на името на институтот И.П.Б. со седиште на институтот во Скопје на ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 20 и организирање и дејствување на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели и задачи на Институтот за претприемништво и бизнис се прашања од областа на претприемништвото и бизнисот заради поттикнување на можностите за производство и други активности кои се реализираат на пазарот остварување на соработка со домашни и странски партнери, истражување на домашниот и странскиот пазар, размена на информации, технологии и искуства како и други прашања кои се од интерес за претприемништвото и бизнисот во Република Македонија.

Со денот за запишувањето во регистарот, здружението на граѓани, институтот за претприемништвото и бизнис од Скопје, се стекнува во својство на правно лице и отпочнува со работа од 30.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31091)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 18/2000 над должникот АД „ПОЛИТЕКС“ во стечај-Штип, ги известува доверителите на должникот дека на 05.12.2003 година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на собрание на доверители заради утврдување начин и услови на продажба на должникот АД „Политекс“ во стечај-Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30841)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 157/03 од 18.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштвото за производство и трговија ВИНАЛ-ИМАКО ДООЕЛ увоз-извоз - Штип, ул. „Михајло Апостолски“ бр. 34/5 - Штип со жиро сметка бр. 200-000034322666 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-извоз-Штип, ул. „Михајло Апостолски“ бр. 34/5-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30843)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 145/03 од 18.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија

и услуги БЕНАС ДООЕЛ с. Лески-Виница со жиро сметка бр. 300050000016281 кај Комерцијална банка АД - Скопје.

Отворената стечајна постапка се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговско друштво за трговија и услуги Бенас ДООЕЛ с. Лески-Виница да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30845)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 19/2002 од 11.11.2003 година ја заклучи стечајната постапка према должникот 11 ОКТОМВРИ ЕУРОФУД АД Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 19/02, 20/02, 26/02, 29/02, 30/02, 31/02, 50/02, 53/02, 54/02, 55/02, 61/02, 62/02 од 8.05.2002 година.

Основниот суд во Битола - регистарското одделение да го брише должникот од трговскиот регистар.

Се овластува стечајниот управник Ордан Бунтески за име и сметка на должникот да ги дозаврши поведените постапки што се водат пред овој суд и тоа И.бр. 6732/2003, И.бр. 8562/2003 и П.бр. 345/2003 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (30846)

Со решение Ст. бр. 187/03 од 07.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз „БЕТ-ОИЛ“ ДООЕЛ Радовиш, со регистарска влошка 03010075?-8-01-000, Трег. бр. 509/02 од 03.06.2002 година и жиро сметка бр. 2000000848550754 која се води во Стопанска банка АД Скопје експозитура Радовиш, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (30848)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 189/03 од 04.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец Марија Љупчо Тасевска ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 300030000041890 што се води при Комерцијална банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 030009999?-6-01-000 и Трег. бр. 433/2002 на 06.06.2002 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30849)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 183/03 од 24.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ ЕКСПРЕС 99 Атанасов Петре и др. јтд од Радовиш, со жиро сметка бр. 200000030601067 што се води при

Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03006209?-1-06-000 и Трег. бр. 2309/99 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30851)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 171/03 од 24.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ ЕЛИТА-96 ДООЕЛ увоз-извоз од нас. Раклиш, Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-57850 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03007023?-8-01-000 и Трег. бр. 3123/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30853)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 158/03 од 21.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП РОБИ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 200000014138130 што се води при Стопанска банка АД Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03005164?-8-01-000 и Трег. бр. 1263/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30855)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 154/03 од 21.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТУ КИ-КОНИ ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 210-042872580188 што се води при Македонска банка АД Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03003810?-3-06-000 и Трег. бр. 3092/98.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30856)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 184/03 од 24.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ СЕ-НЕЧКА РЕКА Коцев Благо и др. ЈТД од с. Долни Липовик, општина Конче, со жиро сметка бр. 200000032741857 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03007140?-1-01-000 и Трег. бр. 26/2000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30858)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 185/03 од 24.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Томич Живко Трајков и др. ЈТД с. Ињево, Радовиш, со жиро сметка бр. 220671100507463 што се води при Македонска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03006214?-1-06-000 и Трег. бр. 2314/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30859)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 186/03 од 29.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ РИ-ВА МАК ДООЕЛ увоз-извоз Куклиш, со жиро сметка бр. 200000029973089 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со број на регистарска влошка 03005011?-8-03-000 и Трег. бр. 1110/99 од 11.06.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (30861)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 584/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги МОДЕЛИНА ДОО увоз-извоз Скоп-

је, со седиште на ул. "Антон Велоков" бр. 8/41, с. Стајковци - Скопје, со жиро сметка број 300000001462117, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02045707?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30827)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 578/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало ИПЦА Маир ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Раштански пат" Бутел - Скопје, со жиро сметка број 300000000755084, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02005740?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30828)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 663/03 од 12.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОН-ТАЖА АД - Скопје, со седиште на ул. "Железничка" бр. 41, со жиро сметка број 300000001277138, кај Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02038338?-4-09-000.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски член на стечајниот совет и судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, со адреса на ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закижуваат рочиште на Собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на 22.12.2003 година во 11 00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30877)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 58/03 од 19.11.2003 година, е поведена претходна постапка заради утврдување на услови за отворање на стечајна постапка над должникот ЈУГ ТУРИСТ АД Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-6067, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ - Скопје.

За стечаен судија се именува членот на стечајниот совет судија Ефремовска Сунчица.

За привремен стечаен управник се именува Драги Момировски ул. "Владимир Комаров" бр. 13/27, Скопје - моб. 070 734 906.

До донесување на одлука по предлогот за отворање на стечајна постапка должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремен стечаен управник.

Се запира одредувањето и спроведувањето на присилните извршувања и обезбедување против должникот.

Се повикуваат сите должници да ги исполнат своите обврски кон овој должник.

Се забранува исплата од сметка на должникот.

Оваа решение да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (30908)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 599/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БИОНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Сава Михајлов" бр. 4/29, Скопје, со жиро сметка број 300000001511587, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02046566?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30911)

Стечајниот совет на Основниот суд во Струга кој постапува во стечајната постапка према ТФ СТРУЖАНКА од Струга, свикува собрание на доверители за 28.11.2003 година во 13,30 часот во Основниот суд во Струга, сала бр. 1 на кое ќе се избира најповолен понудувач од пријавените по повод тендерот од 01.10.2003 година за продажба на ТФ „Стружанка“ од Струга.

На седницата се повикуваат сите доверители чии побарувања се утврдени.

Од Основниот суд во Струга. (30950)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 122/2003 од 07.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот: Друштво за производство, услуги и трговија „МИРА“ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со жиро сметка бр. 540 0000000517-65, што се води при Тетовска банка АД – Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I – Скопје под Трег. бр. 598/2003 и регистарска влошка бр. 020226637-8-03-000 од 24.02.2003.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30947)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 82/03 од 14.11.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет на големо и

мало „СИЛЮ“ експорт-импорт Перо ДООЕЛ со седиште на ул. „Баба Ана Ташева“, со жиро сметка бр. 270-0000006206-87 во Извозна и кредитна банка АД Скопје Филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 4274/99 од 13.12.1999 година на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30948)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 51/03 од 06.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Арсов Диме Добре ТП „ДУКО ЈУНИОР“ сендвичара, со седиште на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 14, Неготино, со жиро сметка број 270-0000006064-28 во Извозна и кредитна банка АД Скопје-Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 6960/99 од 06.07.1999 година на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува се заклучува.

Извод од решението да се објави на огласна табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку Основниот суд во Кавадарци со Апелациониот суд во Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30951)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот „МАКЕДОНКА РОС“ АД во стечај-Штип, ги известува доверителите на истиот дека на 08.12.2003 година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на собрание на доверители, заради утврдување на начинот на впаричување на имотот на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (30953)

Пред Основниот суд во Струмица, тече стечајна постапка над стечајниот должник ЗППЗ „КООПЕРАНТ“ од Радовиш во стечај, под Ст. бр. 803/96.

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, закажува второ рочиште за утврдување на побарување, кое ќе се одржи на 18.12.2003 година во 12,00 часот, судница бр. 1 при Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат доверителите кои немаат доставено пријава за утврдување на побарување да достават исто таква во три примероци до претседателот на советот и стечајниот управник, како и за предметот, уредно таксирана со 600 денари судска такса на надлежна жиро сметка.

На закажаното рочиште ќе бидат разгледувани напред наведените пријави кои ќе бидат поднесени и кои се веќе поднесени и за истите ќе се произнесе стечајниот управник.

Од Основниот суд во Струмица. (30964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 872/03 од 12.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАРСО-НИА-КОМЕРЦ Роберто и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Јани Лукровски“ бр. 5, лок. 1, со жиро сметка број 200000006507625, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02008522?-3-01-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30958)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 224/03 од 15.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник КОЛОНИЈАЛ БРЕЗА КОМПАНИ ТП БАШКИМ ФЕТА БУКИМ, со седиште на бул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 17/2, со жиро сметка број 40100-601-459921 и регистарска влошка број 02029244?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30952)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 445/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ФЕШН ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Соле Стојчев“ бр. 2/2-14, со жиро сметка број 270000000105132, при Извозна и Кредитна банка АД Скопје и регистарска влошка број 02042374?-3-03-000

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30946)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 508/03 од 27.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и угостителство ЦЕЗУРА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Елисие Поповски“ бр. 10, со жиро сметка број 40100-601-378984, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка број 1-67368-0-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот, кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30931)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 596/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за туризам и трговија ЛЕСИНГ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „III Македонска бригада“ бр. 65/10 - Скопје, со жиро сметка број 40100-601-99083, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 02035073?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30925)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 443/03 од 14.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги ДИЧ Цеков Владо ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. „52“ бр. 14, с. Радишани, со жиро сметка број 40100-601-444927, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка број 02019235?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 621/03 од 27.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и деловни услуги SYPSO увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Георги Димитров" бр. 13/2-26, со жиро сметка број 40100-601-86083 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 1-11732-0-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30983)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 504/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Транспортно, трговско претпријатие МАРЛИН-ТРЕЈД увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Лазар Поп Трајков" бр. 41, со жиро сметка број 40110-601-300578 и регистарска влошка број 1-53677-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30978)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 587/03 од 18.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија БУЈО ТРЕЈД ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "60/5", с. Арачиново - Скопје, со жиро сметка број 40110-601-266433, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 1-41588-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30976)

Решението со кое се одобрува заклученото присилно порамнување во стечај по кое должникот ГП „ПЕЛАГОНИЈА“ АД во стечај Велес е должен да им ги исплати на доверителите поодделно утврдените побарувања во полн износ во рок од 3 години сметано од денот за заклучувањето на присилното порамнување од 23.07.1999 година се става вон сила.

Отворената стечајна постапка на должникот ГП „Пелагонија“ АД во стечај Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 2 со жиро сметка на Стопанска банка АД Скопје филијала Велес бр. 200000025237549 со решение Ст. бр. 166/97 од 24.02.1998 година, продолжува.

За стечаен управник над стечајниот должник ГП „Пелагонија“ во стечај се определува Коста Јанев дипломиран градежен инженер од Велес, ул. „Васил Главинов“ бр. 21, телефон 043-230-338 и мобилен 070-532-225.

Стечајниот управник ги врши правата и должности на органот на управување на должникот сообразно со потребите на стечајната постапка, раководи со работите на должникот и го застапува должникот.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со писмен поднесок во два примерока во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на ден 18.12.2003 година во 12 часот, во судница бр. 3 на Основниот суд во Велес.

Се повикуваат должниците на должникот да ги намират своите долгови спрема ГП „Пелагонија“ АД во стечај веднаш без одлагање.

За стечаен судија се именува судија Валентина Петровска судија во Основниот суд во Велес.

Примерокот од решението да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

Жалбата изјавена против решението не го спречува извршувањето на истото.

Од Основниот суд во Велес.

(30987)

Се пренесуваат побарувањата на должникот АДМС ЗИК „Струмица“ од Струмица, ДОО „Плодно Поле“ од Хамзали:

1. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П/С. бр. 360/98, против тужениот ИППП „МАКО ТРЕЈД“ од Скопје, за главен долг во износ од 9.563.806,00 денари со законска камата сметано од 01.12.1997 година па до конечната исплата согласно Законот за висината на стапката на затезна камата и процесни трошоци во износ од 122.000,00 денари.

2. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П/С. бр. 131/97, против тужениот АДМС ЗИК „Струмица“ од Струмица ДОО ул. „Моша Пијаде“ од Струмица, сега во стечај, за главен долг во износ од 19.724.670,00 денари со камата и трошкови, каде е донесена пресуда со кое е признаено побарувањето на должникот.

3. По извршениот предмет заведен пред Основниот суд во Струмица по И. бр. 2535/99, против должникот ТП „ТАБИ ТРЕЈД“ од Струмица, за главен долг во износ од 719.712,00 денари.

4. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П/С. бр. 7/99, против тужениот ТП „БИНАР НЕГОРЦИ“ од Гевгелија, за главен долг во износ од 608.745,00 денари.

5. По кривичниот предмет заведен пред Основниот суд во Струмица под К. бр. 254/2001, против обвинетите Ристо Горгиев од Струмица, по кој предмет е задолжен да плати на должникот на име кусок во износ од 427.203,00 денари.

6. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П/С. бр. 191/96, против тужениот ЗЗ „БРАТСТВО“ од с. Седларци, за главен долг од 122.204,00 денари.

7. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П. бр. 265/99, против тужениот Стојков Димитар од Струмица, за главен долг во износ од 46.632,00 денари.

8. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П. бр. 932/99, против тужениот Горгиев Алекса од с. Муртино, за главен долг во износ од 39.150,00 денари.

9. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П/С. бр. 989/98, против тужениот „ИНТЕР ВАРДАР“ од Скопје, за главен долг во износ од 339.920,00 денари.

10. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица под П. бр. 79/01, против тужениот Ангелов Горги и Ангелов Васе од с. Бориево, за главен долг во износ од 69.500,00 денари.

11. По тужбата заведена пред Основниот суд во Струмица против тужениот Митров Васе од с. Дабиља, по која е донесено решение за извршување под И. бр. 4162/99, за главен долг во износ од 66.900,00 денари.

12. По донесено решение за извршување во Основниот суд во Струмица под И. бр. 317/2000 година, против должникот Ангелов Митко од с. Радово, за главен долг во износ од 35.119,00 денари.

13. По поднесен предлог за извршување пред Основниот суд во Штип против должникот ДПТУ "ЕЗИМИТ ВИНО" од Штип, по кој е издадено решение за извршување под И. бр. 3140/03, за главен долг во износ од 1.025.164,00 денари, кои побарувања се отстапуваат на:

1. Стечајниот управник Михаил Горгиев од Струмица, за намирување трошоците на стечајната постапка во износ од 212.000,00 денари.

2. Вработените доверители за намирување на плати во висина на најниските плати во износ од 6.490.122,50 денари.

3. Доверителот Фонд за ПИОМ од Скопје (Подрачна служба од Струмица) за главен долг во износ од 59.192.899,00 денари.

4. Доверителот Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување од Скопје (Подрачна служба од Струмица) за главен долг во износ од 23.792.479,00 денари.

5. Доверителот Министерство за финансии од Скопје, Управа за јавни приходи од Струмица, за главен долг во износ од 226.536.839,00 денари од која сума најпрвин да се намира персоналниот данок од плати во висина на најниските плати, а потоа останатите побарувања.

Предимство за исплата на паричните износи да има стечајниот управник Михаил Горгиев од Струмица за намирување на трошоците во стечајната постапка и вработените доверители во целост, а до колку останат парични средства да се намираат доверителите подеднакво сразмерно големината на прибавените парични средства и тоа Фондот за ПИОМ од Скопје (Подрачна служба од Струмица) Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување од Скопје (Подрачна служба од Струмица) и РМ- Министерство за финансии од Скопје, Управа за јавни приходи од Струмица кои имаат предимство за наплата на персонален данок од плати во висина на најниските плати од признаените и утврдените побарувања, а потоа ако останат парични средства да се намираат останатите доверители чие побарување е признаено и утврдено.

Стечајната постапка на стечајниот должник АДМС ЗИК "Струмица" од Струмица, ДОО "Плодно Поле" од Хамзали, со жиро сметка под бр. 200000006325750, што се води при Стопанска банка АД од Скопје регистрирано под Срег. бр. 1195/90, и регистарска влошка бр. 1-688-0, регистриран во Окружниот стопански суд во Штип, се заклучува.

Се разрешува од должноста стечајниот управник Михаил Горгиев од Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре наведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (31003)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање стечајна постапка од Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Скопје, над должникот „ДЕНИМ МАКЕДОНКА ЦИНС“ и др. ДОО – Штип го донесе следното решение.

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот „Деним Македонка Цинс“ и др. ДОО – Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајна постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 10,15 часот во зградата на Основниот суд во Штип, сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник за кој е определен Нада Цветановска дипломиран економист, ул. „5-та Партиска конференција“ бр. 5/5-Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-

должи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоци по постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла во Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31089)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 185/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот трговско друштво за производство, промет и услуги „ЛИБРА КОМ“ Митрески Игор ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. „Октомвриска“ бр. 106 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01003654?-8-03-000 со решение Трег. бр. 2840/98 од 07.12.1998 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро-сметка бр. 3000200001897-67 во Комерцијална банка – АД Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (31092)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 187/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за услуги и промет „ХАЈ-ФАЈ“ увоз-извоз Куке-ски Сашо, со седиште на ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 34 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01010331?-8-09-000, со решение Трег. бр. 4169/99 година од 18.04.2000 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со храна, пијалоци и тутун, со жиро-сметка бр. 3000-2-00000-65122 во Комерцијална банка – АД Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (31093)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 92/03 од 13.11.2003 година отвори стечајна постапка над должникот ДОО „ИВЕКС КОМПАНИ“ од Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (31095)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 100/03 отвори стечајна постапка над должникот „ЈО-СО2“ ДООЕЛ увоз-извоз Македонски Брод, Комерцијална банка АД Прилеп.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (31097)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 75/03 од 17.10.2003 година отвори стечајна постапка над должникот ДООЕЛ „ЕУРО КАНУНИ“ од Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (31099)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 31/02 од 07.11.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ППС „МИС КОМЕРЦ“ Кочани, со седиште на ул. „Раде Кратовче“ бр. 96, со жиро сметка бр. 40400-601-23194 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип со решение Срег. бр. 448/94 од 16.03.1994 година и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајна маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (31100)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на Рудниците за олово, цинк и преработка ЗЛЕТОВО АД во стечај-Пробиштип, Ст. бр. 16/02, ги известува доверителите на должникот дека на 01.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи собрание на доверители заради одлучување за избор на најдобра понуда по објавен тендер за продажба на дел од недвижниот имот на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (31231)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 303/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво и трговија МАК-ЛИМ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „396“ бр. 4-а, со жиро сметка број 320-0000000334-71 и регистарска влошка број 02040673?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31154)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Л. бр. 986/99 донесено од овој суд на 05.11.2002 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за промет, производство, услуги и инженеринг „ЛЕЈДИ-ДИ ПРОЕКТ“ Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 14/2 и жиро сметка бр. 40100-601-329169 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30803)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 529/03 од 12.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПАНЧЕР ДООЕЛ Винаца, ул. „Вера Циривири“ бр. 4 и жиро сметка бр. 300-220000009725, отворена при Комерцијална Банка А.Д. Скопје, е во ликвидација - трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30847)

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 116/03 од 18.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија и услуги ТОРО екс-

порт-импорт ДОО - Винаца, ул. „Младинска“ бр. 3, Винаца, со жиро сметка бр. 40401-601-23894 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Винаца.

По правосилноста на решението должникот Претпријатието за трговија и услуги ТОРО експорт-импорт ДОО - Винаца, ул. „Младинска“ бр. 3, Винаца, да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30850)

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 114/03 од 18.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз ИВАН-3 - Винаца, ул. „Маршал Тито“ бр. 90, Винаца, со жиро сметка бр. 40401-601-23404 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Винаца.

По правосилноста на решението должникот Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз ИВАН-3 - Винаца, ул. „Маршал Тито“ бр. 90, Винаца, да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (30852)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 113/03 од 13.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна сопственост за транспорт, шпедиција, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз „МИЛКОМ“ П. О. Пехчево, но истата се заклучува.

Имотот кој се состои од: товарно моторно возило со следните карактеристики: вид-влекач, марка ЈЕЛДЖ, тип С-417, број на шасија SUJC 41747 L0003215, броја на мотор ТТ 90020080, година на производство 1991, сила на моторот КБ179; полуприколка марка Semitrajler, тип PR 35-2, број на шасија 078, година на производство 1994; товарно моторно возило со следните карактеристики: вид-влекач, марка „ШКОДА ЛИЈАЗ“-122-052, број на шасија 00003193121, број на мотор P414570138, година на производство 1993, сила на моторот КБ 217,5; приколка марка BORDOVO, тип RL-2117, година на производство 1994, да му припадне на основачот на претпријатието Звонко Стефановски од Пехчево, со живеалиште на ул. „1-ви Мај“ бр. 12, Пехчево.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31086)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 115/03 од 13.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија АМИ П.О. Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31087)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижниот имот, сопственост на заложниот должник ТД „АГРО ПАЛ КОМПАНИ“ Владко и Јовица ДОО увоз-извоз, кој се состои од: објект-стопански комплекс за примарна земјоделска дејност-магацин и стакленик за расад од 766м², двор од 500м² и неплодно земјиште од 2452м² или се вкупно со површина од 3718м², на К.П. бр. 14, план 1, скица 1, на м.в. „Кљукво“ на КО Д. Седларце, опишано во ПЛ бр. 950, издадено до ДЗГР-Одделени за премејр и катастар Тетово,

под Уп. бр. 1217-1184/1 од 05.06.2003 година, изградено согласно Одобрението за градење издадено од Министерството за транспорт и врски бр. 15-372/2 од 22.02.2001 година, Услови за градба бр. 07-4662/2 од 25.09.2000 година, издадени од страна на Министерството за транспорт и врски-Тетово, а кое земјиште е стекнато врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр. 253/99 од 13.09.1999 година, е заснован залог со Договор, ОДУ бр. 407/03 од 18.11.2003 година, заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка АД Тетово, за обезбедување на парично побарување на должникот ТД "АГРО ПАЛ КОМПАНИ" Владко и Јовица ДОО увоз-извоз, во износ од 100.000 евра. (30989)

Врз основа на договор за хипотека, потврден од нотарот Боровој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 1105/03 од 18.11.2003 година, склучен помеѓу: Алфа банка АД Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје, како заложен доверител и МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи на црна металургија-Скопје, со седиште на ул. "16-та Македонска бригада" бр.18, Скопје, како должник заложен должник засновано е заложно право од втор ред врз недвижен-имот и тоа: недвижен имот-мазутна станица, со површина од 95м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-управна зграда ВДСЛ, со површина од 1614м², на К.П. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-пумпна станица со површина од 136м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-лимен хангар, со површина од 375м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-стрипер хала, со површина од 3600м², на К.П. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-производна хала Челичана, со површина од 64755м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-лимени бараки, со површина од 285м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-управна зграда Челичана, со површина од 1526м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-магазин за материјали, со површина од 820м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-трафостаници, со површина од 184м², на К.П. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-трафостаница, со површина од 350м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-електро магазин, со површина од 64м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-работилница за електро одржување, со површина од 270м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-машинска работилница, со површина од 600м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје; недвижен имот-бункери за вар, со површина од 419м², на К.П. бр. 12826/3 за КО Скопје.

Погоре опишаниот имот е сопственост на заложникот должник врз основа на поседовен лист бр. 18069 за КО Скопје, К.П. бр. 12826/3, план 75, м.в. "Железара", култура под објект, Градежна дозвола бр. 03-839 од 21.07.1961 година, Договор за физичка делба заверен под УЗП бр. 294/99 од 30.03.1999 година кај нотарот Боровој Стојкоски. (30988)

Се продава земјоделско земјиште-нива, во Скопје, на КО Ракотинци, построено на К.П. бр. 2581/3, план 8, скица 23, м.в. "Гореница", класа 4, со вкупна површина од 1000м², сопственост на Илиевска Петранка од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 73/1-9, евидентирана во Поседовен лист бр. 305, за вкупна купопродажна цена од 217.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (30928)

Се продава недвижен имот-ливада, 6-та класа, К.П. бр. 1789, м.в. "Костадиница", КО Коњско, Охрид, по Поседовен лист бр. 487, сопственост на Александар Грозданоски од Коњско, цена по договор.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до адвокатот Александра Гавриловска, ул. "Македонија" бр. 27/2-22, 1000, Скопје. (30970)

Врз основа на Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 416/03 од 17.11.2003 година, заложникот должник Друштво за градежништво, промет, финансии, технички инженеринг ТЕХНОКОМ ДОО Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Октомвриска Револуција" бб, МБ 4946812 има заложено подвижни предмети-акции, подробно опишани во приватната исправа во полза на заложникот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија-Заложен регистар Скопје. (31082)

Врз основа на приватна исправа-Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од Ружа Костовска, заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 418/03 од 19.11.2003 година, заложникот должник Друштво за трговија на големо и мало, инженеринг и друмски сообраќај БИЛЈАНА ЛЈУБОСАВ и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Славејко Арсов" бр. 22, Скопје, има заложено свој недвижен имот опишан во потврдната приватна исправа, во полза на заложникот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој е запишана во Имотен лист бр. 7135 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премоер и катастар Скопје. (31084)

Се врши дополнување на објавениот нотарски оглас под шифра 28544 во "Службен весник на РМ", бр. 70 од 03.11.2003 година, објавен по нотарски акт ОДУ бр. 446/03 од 22.10.2003 година на нотарот Наци Зекири од Тетово, со следниот текст:

"Засновано е заложно право залог (хипотека) од прв ред врз недвижен имот: фарма за кокошки-несилки и пилица за јарки со придружни објекти со површина од 4695м², двор со површина од 500м² и неплодно земјиште со површина од 7533м², која фарма е изградена на К.П. бр. 549 на м.в. "Шаматница" под објект со површина од 4695м², двор со површина од 500м² и неплодно со површина од 7533м² или вкупно со површина од 12728м², сопственост на должникот-заложникот должник ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО экспорт-импорт с. Требош, Желино, кое заложно право е регистрирано во интабулационата книга што ја води Основниот суд во Тетово."

Текстот на објавениот нотарски оглас под шифра 28544, останува во целост во сила. (31085)

Врз основа на Договор за обезбедување на парично побарување со хипотека заверен кај нотарот Боровој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1103/03 од 18.11.2003

година, склучен помеѓу ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот и тоа недвижен имот зграда во површина од 498 м² со припадоци и прирастоци сега и во иднина која се наоѓа во Скопје КО Маџари изградена на КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. "Село", култура под објект и корисник на земјиште под објект и во функција на објектот КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. "Село", култура под објект со површина од 498 м²; КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. "Село", култура двор со површина од 500 м²; КП. 312/1, план 2, скица 2, м.в. "Село", култура нива, класа 2 со површина од 1612 м² евидентирано во Поседовен лист бр. 900, а е сопственик врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот склучен на ден 06.09.1991 година, заведен под бр. 03-701 од 06.09.1991 година кај ИНКОП ц.о. бр. 70 од 09.09.1991 година кај Претпријатието ИЦОТЕХ ДОО Скопје како купувач, план за поделба на друштвото за внатрешен и надворешен трговско промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје заведен под бр. 203 од 22.11.2001 година и Изјава за основање на трговско друштво заверена кај нотарот Слободан Поповски под УЗП бр. 14131/01 од 24.12.2001 година, врз основа на која е извршена промена во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 4700/2001 од 05.02.2002 година. (30826)

Се продава недвижен имот-овошна градина класа 4 со површина од 1000 м², кој имот лежи на КП 12254/3, КО Скопје, м.в. "Зајчев Рид" сопственост на Иван Крстев од Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен лист број 18208 издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје за вкупна купопродажна цена од 310.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (30895)

Врз основа на Анекс-Договор бр. 1, кон Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижности и врз основа на заложно право на подвижни предмети заведен кај залогопримачот под бр. 09-1715 од 06.09.2002 година, кој е заведен под бр. 09-2488 од 07.11.2003 година, потврден под ОДУ бр. 305/03 на 18.11.2003 година, со својство на извршна исправа, склучен помеѓу заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, БДС бр. 4664531 и заложниот должник ТДПУ ЧОКА Никола ДООЕЛ, Гевгелија со БДС бр. 4753755, засновано е заложно право над автобус, со рег. таблички VE-870-VC и автобус со рег. таблички VE-360-VC, сопственост на заложниот должник врз основа на сообраќајни дозволи издадени од СВР Гевгелија, заради проширување на обезбедувањето претходно обезбедено со ОДУ бр. 001/03 и ОДУ бр. 003/03 од нотарот Горѓи Николов Гевгелија, а за зголемување на износот на рамковниот кредит-лимит од 40.000,00 евра на нов износ од 50.000,00 евра. (30945)

Се продава земјоделско земјиште, КО "Дабниште", К.П. бр. 1875, план 005, скица 017, м.в. "Курилово", култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 6878м², КО "Дабниште", К.П. бр. 1876, план 005, скица 017, м.в. "Курилово", класа 4, со вкупна површина од 680м², сопственост на Илчевски Игно од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 82, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30965)

Се продава земјоделско земјиште, во КО Струмица на К.П. бр. 6323/2, м.в. "К. Охридски" нива, со површина од 64м² и К.П. бр. 7277/1, м.в. "Ван град", нива со површина од 162м², во КО Струмица, сопственост на Гузелов Иван од Струмица, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на парцелата.

Изјавите за прифаќање на објавената понуда да се достават до нотарот Гузелов Иван ул. "Јанко Цветинов" бр. 33, Струмица. (30966)

Над подвижниот имот сопственост Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, кој претставува: концентрат од јаболка во количина од 200.000 килограми, произведен 2003 година, со проценета вредност од 200.000 евра, заснован е залог ОДУ бр. 375/03 од 17.11.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за краткорочен рамковен револвинг кредит бр. 01-2214 од 12.09.2003 година, помеѓу Еуростандард банка АД Скопје и Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за износ од 12.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител Еуростандард банка АД Скопје. (30679)

Се дава понуда за купување на земјоделско земјиште, кое се наоѓа на К.П. бр. 2333, м.в. "Завој", класа 5, со вкупна површина од 3008м², која се наоѓа на КО Д. Соње, а е заведено во поседовен лист бр. 503, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастар-Скопје. Купопродажната цена по метар квадратен изнесува денарска противвредност на 10 ЕУР, по среден курс на НБМ, на денот на потпишувањето на купопродажбата.

Се известуваат граничарите, односно лицата кои имаат предимствено право на купување, доколку се заинтересирани за купување на земјиштето, да достават писмени изјави за таквата намера, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас на следната адреса: Цветана Костовска од Скопје, со стан во Скопје, Долно Соње. (30756)

Над подвижен имот основни средства за производство сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги САМА Александар ДООЕЛ Куманово, заснован е залог со Договор за залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 443/03 од 12.11.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална Инвестициона Банка А.Д. Куманово за обезбедување на парично побарување во износ од 1.500.000,00 денари. (30839)

Заложникот должник Друштво за трговија, шпедиција, транспорт и услуги ЈАНШПЕД ДОО увоз-извоз на три Чешми, Штип, за обезбедување на побарувањето на заложникот доверител Охридска Банка АД Охрид настанато по основ на Договор за краткорочен кредит бр. 07-6516/1 од 23.10.2003 година во износ 58.856,32 ЕУР заложува подвижни предмети во негова исклучива сопственост и тоа: влекач марка SCANIA тип R124LA4x2NA400.37, број на шасија XLER4X200 04374439, бр. мотор 5711674(DSC12.01-L01/5711674, произведен 1997 година, сила на мотор 294 КВ, раб. зафатнина 11705 см³, маса на празно 7400 кг, боја бела 01, со рег. ознака ШТ-600-АЗ, видно од сообраќајна дозвола бр. 600АЗ на УВР Штип од 02.12.2000; влекач марка SCANIA тип R124LA4x20004417602, број на шасија XLER4X20004417602, бр. мотор DC1201-L01/5765782, произведен 1999 година, сила на мотор 309 КВ, раб. зафатнина 11705 см³, маса на празно 7915 кг, боја сина 91 сива 16, со рег. ознака ШТ-980-БЦ, видно од сообраќајна дозвола бр. 980 -БЦ на УВР Штип од 09.12.2002; влекач марка SCANIA тип R124 LA4X2 NA 400.37, бр. на шасија XLER4X20004403854, бр. мотор DSC1201-L01/5748125, произведен 1998 година, сила на мотор 294 КВ, раб. зафатнина 11705 см³, маса на празно 7775 кг, боја бела 01, со рег. ознака ШТ-600-БЕ, видно од сообраќајна дозвола бр. 600-БЕ на УВР Штип од 20.10.2003; полуприколица марка KRONE, тип SDP 24, бр. шасијаWKESDP24000T73204, произведена 1996 година, маса на празно 10700 кг, доз. носивост 24800 кг, форма на каросерија Ладилник, боја бела 01, бр. оски 3, со рег. ознака ШТ-990-БА видно од сообраќајна доз. бр. 990-БА на УВР Штип од 09.10.2003 година; полуприколка марка MIROFRET, тип D.1046, бр. шасија VS9SA3N3TA013867, произведена 1995 година, маса на празно 11760 кг, доз. носивост 22040 кг, форма на каросерија Ладилник, боја бела 01 црвена 74, со рег. ознака ШТ-960-БА видно од сообраќајна доз. бр. 960-БА на УВР Штип од 19.02.2003 година; полуприколица марка CHEREAU, тип C381 DN, бр. шасија VM4C3-81DNRA000987, произведена 1994 година, маса на празно 11300 кг, доз. носивост 24700 кг, форма на каросерија Ладилник, боја бела 01, со рег. ознака ШТ-0600-АР видно од сообраќајна доз. бр.060-АР на УВР Штип од 10.11.1999 година, како предмет на заложно право-регистрацијата невладетелски залог од прв ред за што е склучен нотарски акт-Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 157/03 од 10.11.2003 година пред нотарот Соња Катранциска - Кимова од Штип. (30840)

Заложникот должник Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип за обезбедување на паричното побарување на заложникот доверител Охридска Банка АД Охрид настанато по основ на Договор за краткорочен кредит бр. 07-4635/2 од 15.07.2003 година во износ 6.000.000 денари, заложува недвижен имот како предмет на заложно право - хипотека од прв ред: деловен простор од 127 м² и магацин од 104 м² на ул. "Христијан Карпош" ББ, КП бр. 6761/1 КО Штип 2, недвижен имот во сопственост на трговското друштво врз основа на купопродажен Договор на деловен простор потврден од нотарот Мијалче Цоневски од Штип, со ОДУ бр. 95/03 од 15.07.2003 година, за што е склучен нотарски акт - Договор за залог на недвижност-хипотека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 155/03 од 10.11.2003 година пред нотарот Соња Катранциска - Кимова од Штип. (30842)

Заложникот должник Друштвото за производство, трговија и услуги НИПС ДООЕЛ Штип за обезбедување на паричното побарување на заложникот доверител

Охридска Банка АД Охрид, настанато по основ на Договор за долгорочен кредит бр. 07-3316/2 од 05.06.2003 година во износ на 45.000 ЕУР, заложува недвижен имот како предмет на заложно право - хипотека од прв ред: деловен простор во станбената зграда на ул. "Ваучо Прке" во Штип на приземје во површина од 60 м², недвижен имот во сопственост на трговското друштво врз основа на Договор за продажба потврден од нотарот Искра Кировска од Штип, со ОДУ бр. 123/03 од 05.06.2003 година, за што е склучен нотарски акт - Договор за залог на недвижност - хипотека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 154/03 од 10.11.2003 година пред нотарот Соња Катранциска-Кимова од Штип. (30842)

Се продава: нива на КП број 128 во м.в. "Бара" класа 5, во површина од 245 м²; нива на КП бр. 279 во м.в. "Бара" класа 5, во површина од 411 м² по ПЛ бр. 438 за КО Лениште и 1/3 (една иделна третина од нива на КП бр. 280 м.в. "Бара" класа 5, во вкупна површина од 3968 м², по Поседовен лист бр. 439 за КО Лениште, сопственост на ТДУПП "Виталек" ДООЕЛ од Кадино Село, за вкупна сума од 40.000,00 денари.

Се повикуваат евентуалните заеднички сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ" да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (30860)

Врз основа на засновано заложно право со нотарски акт - Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право врз недвижен имот-хипотека сочинет од страна на нотарот Емилија Харалампиева под ОДУ бр. 86/00 од 31.07.2000 година склучен помеѓу МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје како хипотекарен доверител и Друштвото за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК Солунка и др. ДОО -Скопје како хипотекарен должник, за недвижност Производна хала - барака на ул. "Бутелски пат" бб, во површина од 731,53 м² КО Бутел, договорните страни со нотарски акт - Анекс Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право врз недвижен имот - хипотека ОДУ бр. 116/03 од 06.11.2003 година, сочинет од нотарот Снежана Бубевска го продолжуваат рокот на важност на Договорот за рамковен кредит - лимит - револвинг до 31.07.2006 година. (31145)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште сопственост на Стојкоски Павле од Прилеп, ул. "А. Славејко" бр. 10, заведено во Имотен лист број 385 за КО Прилеп, парцела број 4357 место викано "Горно Садово" нива класа 2, со површина од 2308 м² и на истата парцела земјиште под помошен објект со површина од 10 м², купопродажната цена изнесува 90.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (31090)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште сопственост по една половина на Јанковска Љубица од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 10-1 и Ристевска Веселка од Скопје, ул. "И. Л. Рибар" бр. 92-1/8, заведено во Поседовен лист број 986 за КО Дебреште, парцела број 3866 место викано "Долна Слатина" култура нива класа 6, со површина од 3026 м² купопродажната цена изнесува 60.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (30094)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште сопственост на Мацароски Јосиф од с. Пашино Рувци, Прилеп заведено во Поседовен лист број 231 за КО Бела Црква парцела број 1682 место викано "Голема Нива" култура нива класа 5, со површина од 2931 м² и земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист број 113 за КО Пашино Рувци парцела број 1094 место викано "Балталук" нива класа 4 со површина од 10575 м², купопродажната цена изнесува 280.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (30090)

Се продава недвижен имот сопственост на Снежана Магдеска од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 20/29 и тоа: ливада од катастарска парцела број 620/2, во м.в. "Крушојце" во вкупна површина од 30000 м² евидентиран во Имотен лист број 493 за КО Беровци, за вкупна цена од 4.000 евра во денарска противвредност по курс утврден од НРБ на РМ на денот на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марија Горѓиоска од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бб. (30098)

Се продава земјоделско земјиште - нива на К.П. бр. 400, класа 3, со површина од 1834 м² во место викано "Адата" заведени во И.Л. бр. 1018 за КО Богородица, по цена од 90.000,00 денари, сопственост на Кованцалиев Ристо од Гевгелија.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој огласот, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (31101)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 1923, м.в. "Шаркова Чука Бабин Дол" класа 6 со површина од 941 м² и лозје на КП бр. 1930, м.в. "Шаркова Чука" класа 5, од 4946 м², по Имотен лист број 1429 КО Ваташа, за цена од 50.000 денари, сопственост на Мица Темова од с. Ваташа, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (31103)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 3344, м.в. "Мелот" класа 2 со површина од 2948 м² по Имотен лист број 2339 КО Росоман, за цена од 50.000 денари, сопственост на Бранко Игевски од Росоман.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (31104)

Над подвижниот имот сопственост на Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО Електро, унион и др. експорт-импорт ДОО Скопје: патничко, марка Skoda, тип Y FABIA, си шасија TMBHF46Y733670685, мотор ASY139801, произведено 2002, со сила на моторот 47 KW, боја бела 01, рег. табличка SK-238- MC и патничко, марка Skoda, тип Fabija Kombi комфорт 1.9 CДИ/47KBB, со шасија TMBHF46Y133788988 и мотор бр. ASY182311, боја 9P9P по профактура 037/03K од 05.11.2003 година, Бохемија Аутомобиле Роус ДОО Скопје, заснован е залог ОДУ бр. 383/03 од 21.11.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на кредит во износ од 769.726 денари, врз основа на договор за кредит 09 бр. 2531 од 13.11.2003 година. (31018)

Врз основа на приватна исправа-Анекс-Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска-Центар, Скопје, под ОДУ бр. 542/03 од 13.11.2003 година, склучен помеѓу АД Радобанк Скопје, како заложен доверител Друштво за промет и услуги КОМЕТА КОМЕРЦ Александар ДОО-ЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Шидска" бр. 26/6-7, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје на ден 18.11.2003 година, под единствен деловоден идентификационен број 10120030001495. (31128)

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на Матик Себастијан, Скопје и Матик Јосип од Загреб, со дел на посед 90/620 заведен во Поседовен лист бр. 686 за КО Батинци и тоа: К.П. бр. 1012, план 5, скица 7, м.в. "Купријан", култура нива, класа 6, површина 8062м².

Предметната недвижноста се продава за купопродажна цена од 300 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. Нице планина бр. 16, Скопје. (13105)

Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 548/03 од 13.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-НА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител, Трговското друштво за производство, услуги и промет ГЕНЕЛ Филип ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 46, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, на ден 14.11.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001477. (31130)

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 522/03 од 17.11.2003 година, заложникот должник Друштво за производство, трговија и услуги УНИ-КОМПАНИ 1 А.Д. со седиште на ул. "Корпус" бб, Скопје има заложено свој недвижен имот подробно опишан во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. Скопје кој залог е регистриран во јавната книга на Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје. (31132)

Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 537/03 од 10.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-НА И КРЕДИТНА БАНКА, А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИВА ТАБАК ДОО, Неготино, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 100, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 11.11.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001441. (31134)

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа потврдена од нотарот Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 536/03 од 10.11.2003 година, склучен помеѓу АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВАРДАР Скопје, како заложен доверител и СИЛЕКС БАНКА А.Д. Скопје, кој залог е регистриран во јавната книга на Државен завод за Геодетски работи - Сектор за премер и катастар - Скопје. (31136)

Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбедување на побарување со засновање на регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот

Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 534/03 од 06.11.2003 година, склучен помеѓу ИЗВОЗ-НА И КРЕДИТНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштво за туризам, угостителство и трговија НЕХАР ТУРС Нехар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „27 Март“ бр. 7, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, на ден 10.11.2003 година под единствен деловоден идентификационен број 10120030001431. (31139)

Над недвижен имот, сопственост на Трговско друштво МЕДЕКО Крсто ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Дрезденска“ бр. 15/2/2, Скопје, запишано во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 10035/98 од 25.12.1998 година под број на регистарска влошка 02007331?-8-01-000, со матичен број 4374720 кој се состои од патничко моторно возило: регистарска ознака: SK-955-CD, марка: AUDI; тип: 100 TDI; број на шасија: WAUZZZ4 AZRNO12911; број на мотор: AATO26296; сила на мотор: 85 KW; год. на производство: 1993г.; раб. зафатнина на моторот 2500 cm³; боја на каросерија: 01 BELA; маса на празно возило во кг 1390; форма или намена на каросеријата: LIMUZINA, е заснован залог со договор за регистриран невладетелски залог со својство на извршна исправа потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, под ОДУ бр. 273/03 од 13.11.2003 година, во корист на заложниот доверител Охридска банка АД Охрид, за обезбедување на парично побарување во износ од 580.000,00 денари, што претставува противвредност на 9.470,25 евра.

Заложниот должник е сопственик на возилото врз основа на сообраќајна дозвола МК 0262405, издадена од ГУВР Скопје. (31140)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 952010/96 издаден од СБР-Скопје на име Бобан Попоски, ул. "Т. Караџа" бр. 11/2-10, Скопје.

Пасош бр. 738407/95 издаден од СБР-Тетово на име Абдильнасер Ариф, с. Теарце, Тетово. (30889)

Пасош бр. 1690133 на име Велјаноски Блаже, с. Црнилиште, Прилеп. (30917)

Пасош бр. 1428280 издаден од СБР-Тетово на име Емини Берт, с.Челопек, Тетово. (30921)

Пасош бр. 1419746 издаден од СБР-Скопје на име Викторија Вецевска, ул. "Октомвриска револуција" бр. 8/1-17, Скопје. (30922)

Пасош бр. 1470907 на име Атанас Тилев, ул. "М. Х. В. Јасмин" згр. 8/16, Струмица. (27797)

Пасош бр. 1268527/99 издаден од СБР-Куманово на име Мемети Сабедин, с. Слупчане, Куманово.

Пасош бр. 1755039/02 издаден од СБР-Скопје на име Зекири Давид, с. Отља, Куманово. (30930)

Пасош бр. 1339171 на име Имероски Вахид, Струга.

Пасош бр. 273855 на име Ибраимоски Садик, с. Челопеци, Кичево. (30938)

Пасош бр. 0261968 на име Стојчевски Васил, ул. "Д. Лахчански" бр. 68/6, Битола. (30939)

Пасош бр. 1362799 на име Митовски Ивица, с. Луке, Крива Паланка. (30940)

Пасош бр. 1828189 на име Туфекчи Кујтим, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (30942)

Пасош бр. 1787205 на име Несторов Илија, Радовиш.

Пасош бр.1398133 издаден од СБР-Скопје на име Хасани Гафур, ул. "Рифат Бурџевик" бр.49, Скопје.

Пасош бр. 1424423 на име Тасев Антони, ул. "Маршал Тито" бр. 134/6, Струмица. (30971)

Пасош бр.1161565 издаден од СБР-Куманово на име Демири Адвије, с. Стрима, Куманово. (30975)

Пасош бр. 1439614/00 издаден од СБР-Куманово на име Максимовски Предраг, ул. "К. Ј. Питу" бр.21, Куманово. (30977)

Пасош бр. 1378488 издаден од СБР-Скопје на име Тодоровски Горан, с. Ново Село, Скопје. (30980)

Пасош бр. 1261795 издаден од СБР-Скопје на име Александар Турунциев, ул. "С. Попов" бр. 9, Скопје.

Пасош бр. 1374813/00 издаден од СБР-Куманово на име Драган Начковиќ, ул. "Тодор Велков" бр. 2/12, Куманово. (30986)

Пасош бр. 1331776/00 издаден од СБР-Тетово на име Емини Феми, с. Желино, Тетово. (30990)

Пасош бр. 1611250/01 издаден од СБР-Скопје на име Виља Амир, ул. "142" бр. 41, Тетово. (30993)

Пасош бр. 1862684 на име Костадинов Кољо, ул. "Младинска" бр. 217, Струмица. (30497)

Пасош бр. 1381719 на име Крстев Живко, ул. "Тодор Чучков" бр. 17, Струмица. (30918)

Пасош бр. 376905/94 издаден од СБР-Тетово на име Халили Јахи, с. Бозовце, Тетово. (31002)

Пасош бр. 1802986/03 издаден од СБР-Тетово на име Ганија Нури, с. Селце, Тетово. (31106)

Пасош бр. 429958/94 издаден од СБР-Скопје на име Лепчевска Далила, ул. "В. Главинов" бр. 10/3-2, Скопје.

Пасош бр. 1616738 на име Исеини Шабан, с. Скудриње, Гостивар. (31110)

Пасош бр. 1254306 на име Атанасов Душко Илија, ул. "Орце Николов" бр. 2/7, Делчево. (31112)

Пасош бр. 1725481 издаден од СБР-Скопје на име Абдула Акан, ул. "Разлошка" бр. 9/3-17, Скопје.

Пасош бр. 1302855 издаден од СБР-Скопје на име Јашар Кани, ул. "Б. Паровиќ" бр. 18- а, Скопје. (31230)

Пасош бр. 220645 издаден од СБР-Струга на име Хода Тахир ул. „ЈНА“ бр. 22, Струга. (30395)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.73/03 за пасош бр. 1743661/02 издаден од СБР-Скопје на име Габријела Лазаров -Тасевска, ул. "Р. Равановски" бр. 3, Скопје, се сторнира. (30927)

Чекови од тековна сметка со бр. 0123000348845, 0123000350469, 0123000350470, 0123000350471 и чековна картичка бр. 450390 издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Стојаноски Илче, Охрид. (30912)

Чекови од тековна сметка бр. 6581480 од бр. 738767 до бр. 738772 и од бр. 870925 до бр. 870931 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Азманова Дајана, Скопје. (30995)

Чекови од тековна сметка бр. 4011118 од бр. 528875 до бр. 528878 и бр. 5932276 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Божиновски Милан, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 166450-33 од бр. 0828-000117872 до бр. 0828000117879 издадени од Комерцијална банка-Филијала Штип на име Грков Митко, Штип. (31151)

Чекови од тековна сметка од бр. 0032000045780 до бр. 0032000045790 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковска Лепосава, ул. "11-ти Ноември" бр. 260, с. Белановце, Куманово. (31156)

Чекови од тековна сметка бр.9307315 од бр. 5422919 до бр. 5422925 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Лилјана, Скопје.

Работна книшка на име Тасева Јулијана, Скопје.

Работна книшка на име Петар Лукановски, Скопје.

Работна книшка на име Тодоровски Душко, Скопје.

Работна книшка на име Крстевски Ивица, Скопје.

Работна книшка на име Гаврилова Веселка, Скопје.

Работна книшка на име Никола Скепароски, Охрид.

Работна книшка на име Андонова Мара, Струмица.

Работна книшка на име Банов Ѓорѓи, Радовиш.

Работна книшка на име Трајкоска Катерина, ул. "Пиринска" бр. 37, Прилеп. (30910)

Работна книшка на име Земрије Идризи, с. Милетино, Тетово. (30915)

Работна книшка на име Мерсели Шабан, Гостивар.

Работна книшка на име Краснојевиќ Владимир, Прилеп. (30919)

Работна книшка на име Енис Кофрц, Скопје. (30920)

Работна книшка на име Трајков Иван, Скопје.

Работна книшка на име Божиновски Слободан, Скопје. (30924)

Работна книшка на име Димчевска Нада, Скопје.

Работна книшка на име Ѓорѓиевски Гоце, с. Пекљани, Винаца. (30932)

Работна книшка на име Рамадани Фехми, Тетово.

Работна книшка на име Теренс Мек Нејм, Скопје.

Работна книшка на име Јосифовска Катерина, Скопје.

Работна книшка на име Шпутим Рушитовски, с. Света Петка, Скопје. (31102)

Работна книшка на име Осман Сабит, Скопје.

Работна книшка на име Несретула Сефа, Скопје.

Работна книшка на име Иванка Ѓорѓиевска, ул. "Индустриска" бр. 87, Битола. (31118)

Работна книшка на име Рамадан Бајрами, с. Сопот, Куманово. (31120)

Работна книшка на име Неџмедин Јусуфи, ул. "Борис Кидрич" бр. 31, Куманово. (31127)

Работна книшка на име Стефановска Владанка, нас. "Карпош" ул. "37" бр. 5, Куманово. (31129)

Работна книшка на име Абдулов Исмаил, с. Пепелиште, Неготино. (31137)

Работна книшка на име Миланов Атанас, с. Смоларе бр. 188, Струмица. (31138)

Работна книшка на име Мицкоски Симеон, ул. "К. Фетак" бр. 52, Крушево. (31144)

Работна книшка на име Атанасовска Верица, с. Дулица, Делчево. (31148)

Воена книшка на име Којовски Љубомир, Скопје.

Воена книшка на име Јовановски Тоше, Скопје.

Воена книшка на име Аријан Асланај, Скопје.

Воена книшка на име Златко Алампиоски, Мак. Брод.

Чековна картичка бр. 343108 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Спасеска Ленче, Охрид. (30898)

Чековна картичка бр. 275626 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Петрески Горан, Охрид. (30900)

Свидетелство за 1 година издадено од ДСГГУ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Ристиќ Слаѓана, Скопје. (30864)

Свидетелство на име Далипов Бастри, Велес. 30896

Свидетелство од 8 одделение на име Шерифи Осман, ул. "В. Петковска" бр. 20, Куманово. (30901)

Свидетелство на име Снежана Анчева, ул. "Ана Поцкова" бр. 87, Радовиш. (30904)

Свидетелство од 8 одделение на име Шкриел Нација, с. Лажани, Прилеп. (30907)

Свидетелство издадено од училиштето "Н. Н. Борче"-Крушево на име Кузманоски Драгољуб, с. Сенокос, Прилеп. (30909)

Свидетелство на име Јакупи Нацие, Тетово. (30914)

Свидетелство на име Шкријел Мерсим, с. Црквино, Велес. (30934)

Свидетелство на име Атанасовска Верица, с. Оризари, Кочани. (30936)

Свидетелство за 4 година издадено од ДСУ "Зеф Љуш Марку" на име Мирсада Ризвановиќ, Скопје.

Свидетелство за 4 година издадено од ДСУ "Зеф Љуш Марку" на име Сенада Ризвановиќ, Скопје.

Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Св. Наум Охридски"-Скопје на име Филип Најдановски, Скопје. (30979)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска"-с. Цветово-Скопје на име Бислимовска Разима, с. Цветово, Скопје. (30994)

Свидетелство од 4 одделение на име Рамадан Бајрами, с. Сопот, Куманово. (31116)

Свидетелство од 4 одделение на име Али Илкер, ул. "Н. Вапцаров" бр. 16, Куманово. (31126)

Свидетелство на име Коцев Марјан, ул. "Енгелсова" бр. 1/2, Штип. (31133)

Свидетелство на име Башини Селадин, Велес. (31150)

Свидетелство од 8 одделение на име Цварковски Гоце, с. Олевни, Битола. (31146)

Свидетелство на име Ибраими Љијам, с. Морани, Скопје. (31150)

Ученичка книшка на име Душмановиќ Андреја, ул. "Н. Тесла" бр. 98, Куманово. (30902)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Богданов Михаил, Скопје. (30902)

Индекс издаден од Педагошки факултет-Штип на име Гогова Величка, ул. "Г. Викентиев" бр. 41, Кочани. (30949)

Индекс издаден од Рударско геолошки факултет - Штип на име Кожарски Маринчо, с. Русиново, Берово. (30897)

Индекс бр. 43568 издаден од Економски факултет - Скопје на име Богоевска Анета, Охрид. (31158)

Диплома на име Синдис Фејзи, ул. "Н. Парапунов" бр. 274, Гостивар. (30897)

Диплома бр.5399/4 издадена од ДСУ "Арсениј Јовков" на име Џуцевик Јасмина, Скопје. (30949)

Диплома на име Коцев Марјан, ул. "Енгелсова" бр. 1/2, Штип. (31131)

Диплома од средно образование на име Борче Фенов, Радовиш. (31135)

Диплома на име Јовчевска Наде, ул. "Рашанец" бр. 73, с. Лескоец, Охрид. (31143)

Воена легитимација бр. 001830. издадена од Министерство за одбрана-Скопје на име Куштеров Трајче, Скопје. (30862)

Здравствена легитимација на име Алимоски Керим, с. Норово, Крушево. (30894)

Здравствена легитимација на име Атанасиов Ангел, с. Ратавица, Пробиштип. (30903)

Здравствена легитимација на име Атанасова Атанас Фросина, ул. "Сутјеска" бр. 3, Велес. (30935)

Здравствена легитимација на име Горгиев Горги, ул. "Коце Димов" бр. 5, Велес. (31142)

Здравствена легитимација на име Ванчо Златев, ул. "11-ти Октомври" бр. 20, Пробиштип. (31149)

Штедна книшка бр. 03-014 издадена од Штедилница Фулм на име Никола Марковски, ул. "Хо Ши Мин" бр. 108-б, Скопје. (30036)

Даночна картичка бр. 4030000394824 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Ботаника ДООЕЛ, Скопје. (30824)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Хади Реџеџи, Гостивар. (18385)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ТД АПРО Зоран ДООЕЛ, Гевгелија. (30967)

Даночна картичка бр.4030002441919 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕТБА- МЕТАЛ ДОО, Скопје. (30967)

Даночна картичка бр.4030993119785 издадена од Управа за јавни приходи на име КОМПАКТ М ДОО, Скопје. (30968)

Даночна картичка бр.4030001434030 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ПРОДУКТ КОМПАНИ, Скопје. (30974)

Даночна картичка бр. 5026990100974 издадена од Управа за јавни приходи на име СОЛУН ТП Талески Горѓи, Струга. (31155)

Решение бр. 12-2055 издадено од СО Центар-Скопје на име Буралиева Бранка, Скопје. (30893)

Решение бр. 19-95/1 од 2000 година за работа на име Девик Дејан, ул. "Б. Горев" 67/39, Велес. (30991)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/3-632/11 ЗА ПРИБИРАЊЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРВА ФАЗА-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Предмет на набавката-услугата

1. Превоз на вработени на релации локал во градовите и меѓуградски превоз до гарнизоните на територијата на Република Македонија.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката-услугата, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

II. Содржина на повикот

Набавувачот има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите преку документација, а до квалификуваните понудувачи ќе се достави писмено барање за поднесување на понуда.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 38 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на услугите,
- искуство и стручен кадар за извршување на услугите,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста,
- документ за регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена квалификација на дејноста.

Бараната документација од глава III не смее да биде постара од 6 месеци, освен документот за регистрација на дејноста.

IV. Доставување на понудата

1. Техничката документација за ограничениот повик да се достави согласно член 39 од ЗЈН во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Отворањето ќе се одржи без присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана.

Понудувачите документацијата да ја достават во архивата на Секторот за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје или по пошта во рок од 10 дена од објавувањето на ограничениот повик во "Службен весник на РМ" и дневниот печат.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Набавувачот до квалификуваните понудувачи ќе достави писмено барање за поднесување на понудата со која е потребно да се достави и банкарска гаранција.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/2469-008.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/03
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјална политика.

1.2. Предмет на набавката: Адаптација и опремување на дел од објектот на Бирото за вработување Охрид за отворање на дневен центар за лица корисници на дрога.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. Тендерска документација

2.1. Описот и обемот на работите се дадени во предмерот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул. „Даме Груев“ 14 а, за истата треба да уплатат 2.000,00 денари на сметка на набавувачот.

Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно конто:723112; програма 11

Банка депонент: Народна банка на РМ

Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

3. Содржина на понудата

3.1. Име и адреса на понудувачот

3.2. Единечни цени по позиции и вкупно

3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ

3.4. Начин на плаќање

3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови

3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Документација

4.1. Документи за бонитет издадени од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.3. Извод од регистрација на дејноста.

4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ливкидација, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

5.1. Цена 50 бода,

5.2. Рок на изведба 10 бода,

5.3. Начин на плаќање 20 бода,

5.4. Техничко-технолошки бонитет 10 бода,

5.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода.

6. Доставување на понудите

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

7. Рокови

7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.12.2003г. во 12:00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. Завршни одредби

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/03
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјална политика.

1.2. Предмет на набавката: Реконструкција и опремување на подрумскиот дел на Бирото за вработување во Куманово за отворање на дневен центар за лица корисници на дроги.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. Тендерска документација

2.1. Описот и обемот на работите се дадени во предмерот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул. „Даме Груев“ 14 а, за истата треба да уплатат 2.000,00 денари на сметка на набавувачот.

Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно конто: 72-3112; програма 11.

Банка депонент: Народна банка на РМ.

Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

3. Содржина на понудата

3.1. Име и адреса на понудувачот

3.2. Единечни цени по позиции и вкупно

- 3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ
- 3.4. Начин на плаќање
- 3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови
- 3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Документација

4.1. Документи за бонитет издадени од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.3. Извод од регистрација на дејноста.

4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 5.1. Цена | 50 бода, |
| 5.2. Рок на изведба | 10 бода, |
| 5.3. Начин на плаќање | 20 бода, |
| 5.4. Техничко-технолошки бонитет | 10 бода, |
| 5.5. Економско-финансиски бонитет | 10 бода. |

6. Доставување на понудите

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

7. Рокови

7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.12.2003 г. во 10:00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. Завршни одредби

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/03 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: Министерството за труд и социјална политика.

1.2. Предмет на набавката: Завршни работи во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. Тендерска документација

2.1. Описот и обемот на работите се дадени во предметот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул. „Даме Груев“ 14 а, за истата треба да уплатат 2.000,00 денари на сметка на набавувачот.

Жиро с-ка бр:150100030278716; приходно konto: 72-3112; програма 11.

Банка депонент: Народна банка на РМ.

Предметот се пополнува и се приложува во понудата.

3. Содржина на понудата

3.1. Име и адреса на понудувачот

3.2. Единечни цени по позиции и вкупно

3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ

3.4. Начин на плаќање

3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови

3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Документација

4.1. Документи за бонитет издадени од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 12/98 и 55/95) оригинал или заверена фотокопија од нотар.

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.3. Извод од регистрација на дејноста.

4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 5.1. Цена | 50 бода, |
| 5.2. Рок на изведба | 10 бода, |
| 5.3. Начин на плаќање | 20 бода, |
| 5.4. Техничко-технолошки бонитет | 10 бода, |
| 5.5. Економско-финансиски бонитет | 10 бода. |

6. Доставување на понудите

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

7. Рокови

7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.12.2003 г. во 14:00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. Завршни одредби

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Информации на телефон: 02/3 106 214; 070 /222 102

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Народна банка на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/11-2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ФОТО-
КОПИРНА ХАРТИЈА, ТОНЕРИ, ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА
И САЛФЕТИ**

I. Општи одредби

1. Набавувач на барањето е: Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.

II. Предмет на набавката

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Фотокопирна хартија | 6000 топови; |
| 2. Тонери (нерециклирани) и друг потрошен материјал за печатари по приложена спецификација | 418 парчиња; |
| 3. Тоалетна хартија за раце од 30 см-двослојна од целулоза | 30.000 парчиња; |
| - Тоалетна хартија за WC од 10 см-двослојна од целулоза | 30.000 парчиња; |
| - Салфети од ширина 28 см, бели | 15.000 парчиња. |
- Барањето е деливо по точките (од 1 до 3).

Понудувачите треба да достават мостри од понудените артикли за точките 1 и 3.

Понудувачите треба да достават проспекти на понудените артикли од точка 2.

Набавката ќе биде сукцесивна во текот на 2004 година.

III. Во понудата да бидат дадени:

- Цена со сите даноци и давачки изразена во бруто износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други издатоци и трошоци;

- Цената да биде фиксна и непроменлива се до конечното исполнување на договорот и изразена во денари;

- Опис на квалитетот што се нуди;

- Рок на испорака.

Напомена: Набавувачот нуди тендерска документација за тонери која може да се подигне во Народна банка на Република Македонија, петти спрат, соба 1а, тел. ++02 3108-264.

Понудувачите се должни да достават изјави за оригиналност на производите што ги нуди и да наведе PART No на производот што го нуди.

IV. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - висина на цена | 400 бода; |
| - квалитет на производ | 500 бода; |
| - рок на испорака | 100 бода. |

V. Доставување на документација

1. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

а. Извод од регистрација на дејноста;

б. Документ за бонитет-позитивен;

в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

г. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;

д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат постари од шест месеци.

Документите треба да бидат оригинални или заверени кај нотар.

VI. Рок и начин на доставување на документацијата

1. Крајниот рок на доставување на понудата 11.12.2003 година до 10,00 часот во архивата на Народна банка на Република Македонија.

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб, Скопје или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 11.12.2003 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 11.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб, Скопје (VIII кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.

Понудувачот може да поднесе само една понуда со една варијанта.

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk.

Дополнителни информации на тел. ++ 02 3108-285.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на хематолошки бројач со можност од 75 крвни слики на саат, со петделна диференцијална крвна слика и автоматско земање на примероците - 1 комад, потребен за хируршката лабораторија.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки (Сл. весник бр. 21/02 - пречистен текст).

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за ваков вид на набавка.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- цена изразена во денари, со пресметан ДДВ, ф-ко КЦС, со сите давачки,
- документ изјава каде ќе стои дека плаќањето ќе биде по испораката и монтажа со пуштање во функција на апаратот на 6 еднакви месечни рати,
- документ изјава каде ќе стои дека рокот на испорака ќе биде 3 недели од потпишувањето на договорот,
- документ изјава дека монтажата и пуштањето во функција ќе биде вклучено во вкупната цена,
- гаранција со наведен гарантен рок,
- 24 часовен сервис во и вон гарантен рок,
- да се даде на увид писмена гаранција за конкретен предмет на набавка од производителот,
- понудувачот да даде документ изјава дека принтер и УПС единица се вклучени во вкупната цена,
- апроксимативна цена на понудувачот за годишниот материјал,
- апроксимативна цена по крвна слика по една анализа вклучувајќи диференцијална крвна слика под претпоставка дека дневно ќе се вршат 200 крвни слики,
- документ изјава дека понудувачот ќе даде бесплатна обука на персоналот,
- список на досегашни испораки,
- сертификат за квалитет според европски стандарди,
- проспектен материјал,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот (комплетна), во согласност со Законот за трговски друштва-копија,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите од алинеи 3,4,5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на комисијата на лице место најдоцна до 10.12.2003 година, во 11,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- цена	70 бода;
- квалитет	30 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 10.12.2003 година.

6.2. Отворањето на понудата ќе се врши на 10.12.2003 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 3147-639 и 3147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-25/03 I - ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска" бб.

2. Предмет на јавната набавка е изградба на многунаменска и спортска сала во град Скопје, што подразбира изведба на градежни, градежно - занатски работи, хидротехнички и електрични инсталации. Изведбата на термотехничките инсталации (систем за ладење, греење, климатизација и вентилација) не е предмет на јавната набавка.

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: - I - фаза на претквалификација т. е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II - прибирање на понуди од понудувачите кои се квалификувале во фазата на претквалификација.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

а) претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс;
б) документ за регистрација за вршење на соодветна дејност;
в) документ за техничко - технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број);

д) документ за економско - финансиски бонитет издаден од Централниот регистар;

е) потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

ф) потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

г) потврда од надлежен суд дека нема изречено мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

Документите наведени под точките б, д, е, ф и г, треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена кај нотар.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" и бројот на јавниот повик.

2. Рок за прием на понудите изнесува 10 дена од последното објавување во јавното гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса Град Скопје - Комисија за јавни набавки на Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, Скопје, или се предаваат во архивата на Град Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите што нема да бидат доставени во определениот рок и кои нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат да добијат на тел. 3297-283, Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст) Комисијата за јавни набавки на Специјалниот завод - Демир Капија, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОТВОРЕН ПОВИК

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател: Специјален завод - Демир Капија.

1.2. Предмет на набавката: масло за горење ЕЛ (нафта).

1.3. Вид и количина: масло за горење ЕЛ (нафта) околу 250.000 литри.

1.4. Квалитет: според стандардите и нормите за тој вид на стока.

1.5. Право на учество: имаат сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки.

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Бодирање:

- цена - 60%,

- начин и услови на плаќање - 20%,

- рок на испорака - 20%.

1.8. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на барањето.

1.9. Избор на најповолен понудувач: во рок од 30 дена по пристигнување на понудите.

2. Динамика на испорака:

- јануари 90.000 литри;

- февруари 60.000 литри;

- март 40.000 литри;

- април 30.000 литри;

- мај 30.000 литри.

или вкупно околу 250.000 литри.

3. Содржина на понудата:

3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Цена, со сите давачки, вклучувајќи и ДДВ.

3.3. Начин и услови на плаќање.

3.4. Рок на испорака.

Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Придружна документација:

4.1. Извод од регистрација на дејноста, да не е постар од 6 месеци.

4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар.

4.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4.4. Потврда од надлежен суд дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност и

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. Доставување на понудите:

5.1. Се доставува препорачано по пошта или со предавање во архивата на Специјалниот завод - Демир Капија.

5.2. Се доставува во еден примерок кој треба да биде потпишан и заверен од одговорното лице на субјектот - понудувачот.

5.3. Се доставува во запечатен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" и бројот на барањето, во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени коверта. Едниот ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот ја содржи документацијата и носи ознака - документација и точна адреса на понудувачот.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 17.12.2003 година во 10,00 часот во просториите на Специјалниот завод - Демир Капија во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. Завршни одредби:

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање, како и оние кои не се изработени според барањето на овој повик, а кои не ги исполнуваат условите нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

6.3. Ранг листата на понудувачот е јавна.

Информации: на тел: (043) 366-237 или (043) 366-431.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВО- ЗИЛО АВТО ПОДИГАЧ ЗА ТРАНСПОРТ НА СМЕТ (ПО II ПАТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, ул. „Вардарска“ бб, Велес.

1.2. Предмет на набавката:

Специјално возило авто подигаач за транспорт на смет (камион) со следните технички карактеристики:

- Волумен на контејнер 5 до 7 м³,
- Носивост од 6 до 9 т,
- Снага на моторот на возилото 100 до 150 KW,
- Должина на автоподигаачот 6000 до 6500 мм,
- Максимална висина на механизмот за подигање и спуштање H max 3200 MM,
- Ширина на возилото 2500 мм,
- Погонот на механизмот за подигање и спуштање на контејнерот да е хидрауличен,
- Возилото да е едноставно за манипулација и да бара мал простор за вртење,
- Да има документација за задоволување на прописите за хомологација на возилото.

1.3. Постапката за набавка се извршува согласно Законот за јавни набавки.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

2.1. Предмет на понудата;

- Име и адреса на понудувачот;
- Цена со вклучен ДДВ искажана во денари;
- Услови и начин на плаќање;
- Рок и начин на испорака;
- Технички карактеристики на понуденото возило, со изведба на надградба од фирма со реноме;
- Гарантен рок на понуденото возило;
- Референтна листа;
- Упатство за ракување и одржување со потребна техничка документација исклучиво на македонски јазик.

2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извод од судската регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет, издаден од Централниот регистар;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки;
- Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки;

- Понудувачот да достави доказ за техничката способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да не бидат постари од шест месеци.

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок за додана вредност.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според член 27 од Законот за јавни набавки по следното квантифицирање:

1. цена	максимум	35 бода,
2. начин и рок на плаќање	максимум	20 бода,
3. квалитет согласно бараните технички карактеристики	максимум	35 бода,
4. рок на испорака	максимум	5 бода,
5. гарантен рок	максимум	5 бода.

IV. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пливови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката „документација“, вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. „Вардарска“ бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, најдоцна до 05.12.2003 година до 13⁰⁰ часот со обезбеден доказ за датумот за предавање на понудата.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 05.12.2003 година во 13³⁰ часот во просториите на управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.

4.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во „Сл. весник на Република Македонија“.

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите, потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 043 233-434.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈЗО Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ Ростуше, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2/1-2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: ЈЗО Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ с. Ростуше, 1254 Ростуше.

2. Предмет на набавката: Набавка на делови за парно греење и услуги за репарација на парното греење во објектите на Домот во Ростуше и М. Анови, според спецификација.

3. Вид и количина:

Дадено во тендерската документација: спецификација. Спецификацијата, понудувачите може да ја подигнат секој работен ден во архивата на ЈЗО Здравствен дом Ростуше, со надомест од 500.00 ден., најдоцна 10 (десет) дена од објавувањето на ова барање, во периодот од 08.00-14.00 часот.

4. Јавната набавка се спроведува со прибирање на понуди, без јавно отворање, без присуство на претставниците од понудувачите согласно одредбите на член 45 од Законот за јавни набавки.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за ваков вид на набавки.

6. Предметот на набавка е неделив и треба да ги содржи сите параметри во спецификацијата.

7. Квалитет: Предметот на набавката треба да се изработи по стандарди за квалитет на производи со гарантирано потекло.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Вкупна цена на понудата изразена во денари како и поединечната цена по спецификација со вкalkулирани давачки;

- Начин на плаќање;
- Рок на испорака;
- Квалитет и гаранција.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Со понудата, понудувачите задолжително да ја достават следната документација (согласно член 46 од Законот за јавни набавки) во оригинален примерок или заверена копија на нотар:

- Извод од регистрација на дејност во согласност со Законот за трговски друштва;
- Документ за бонитет од Централен регистар;
- Доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна одлука не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста;
- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараните документи не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Цена 70 бода;
2. Начин на плаќање 10 бода;
3. Рок на испорака 10 бода;
4. Квалитет и гаранција 10 бода.

V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ И РОКОВИ

1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

3. Понудата се доставува препорачано по пошта на адреса ЈЗО Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“, с. Ростуше, 1254 Ростуше или се предава во архива на Домот.

4. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол на предната страна треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на ЈЗО Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ с. Ростуше, 1254 Ростуше.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понууда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

5. Рокот на отворањето на понудите е 10 дена по објавувањето, во 12.00 часот во просториите на Домот.

6. Рокот на важноста на понудата, 30 дена од изборот на најповолен понудувач.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврден рок, како и оние понуди кои не се изработени во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и по ова барање, нема да се разгледуваат.

2. Отворањето на понудите ќе се врши комисијски, без присуство на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат секој работен ден од 08.00-14.00 часот на тел. /042/ 478-702 и /042/ 478-067.

Комисија за јавни набавки

Државниот завод за геодетски работи распишува јавен, анонимен

К О Н К У Р С ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ СЕКТОР ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР - СКОПЈЕ

Конкурсот е јавен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица на територијата на Република Македонија.

Задача на конкурсот претставува изработка на:

- Идејно решение за доградба и надградба на Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премоер и катастар Скопје.

Учесниците на конкурсот поднесуваат:

- идејно решение во мерило R=1:200;
- други графички прилози во соодветни размери;
- текстуално образложение на најмногу 2 страни A4. формат; и
- референтна листа за изработени и реализирани проекти.

Трудовите ќе ги оценува комисијата формирана при Државниот завод за геодетски работи.

Награди:

- Најдобро идејно решение 185.000,00 денари.
- За покривање на материјалните трошоци настанати за изработка на идејното решение неизбраните први три највисоко рангирани идејни решенија, ќе се обезштетат со износ од по 12.000,00 денари.

Материјалите на конкурсот се подигаат од 24-11-2003 година од 08 до 14 часот во архивата на Државниот завод за геодетски работи.

Учесниците за конкурсот уплатуваат 100,00 денари пред подигање на конкурсниот материјал.

Уплатата се врши на образец ПП-50, трезорска сметка Буџет на РМ 1000000000630 95; жиро сметка бр. 210010045078711 депонент на Народна Банка на Република Македонија, даночен бр. 4030990254533, приходна шифра 724125 11, со назнака за материјали за конкурс за изработка на идејно решение.

Конкурсните трудови се доставуваат во архивата на Државниот завод за геодетски работи со назнака “за конкурс“ најдоцна до 10-12-2003 година.

Авторите на наградените трудови ќе бидат писмено известени.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

П О В И К

Агенцијата на Република Македонија за приватизација последен пат ги повикува овластените лица за водење на книгата на удели во долунаведените друштва со ограничена одговорност, односно нивните правни наследници во рок од 7 (седум) дена од денот на објавата на овој повик, до Агенцијата да достават валидна потврда за удел издаден на Агенцијата на Република Македонија за приватизација односно на Република Македонија.

Р.Б.	Назив	Место	Матичен број	Основна главнина	Удел на Република Македонија		Удел на Агенција на Република Македонија за приватизација	
				ЕУР	ЕУР	%	ЕУР	%
1	ПРЕСПАТЕКС-ТРАНС	РЕСЕН	5150884	189.868	10.186	5,37	0	0,00
2	РЖ ГРИНЗ	СКОПЈЕ	4221915	243.734	0	0,00	12.348	5,07

3	МЕТИЛАСТ	СКОПЈЕ	5128676	185.250	0	0,00	90.430	48,82
4	АГРОСЕРВИС	БИТОЛА	4168925	3.474	0	0,00	1.725	49,65
5	АГРОВИТА	СКОПЈЕ	4047656	18.634	0	0,00	3.954	21,22
6	БОГДАНСКА КОТЛИНА	БОГДАНЦИ	4250044	40.333	0	0,00	12.100	30,00
7	ДЕЛИНД	СКОПЈЕ	4212975	14.895	0	0,00	5.308	35,64
8	ЕЛЕКТРА	СКОПЈЕ	4060890	14.692	0	0,00	9.403	64,00
9	ФЕРОПРОМЕТ	СКОПЈЕ	4115082	186.038	0	0,00	24.763	13,31
10	РАБОТНИК	БИТОЛА	4088905	68.880	0	0,00	44.083	64,00
11	ИСТОКТРАНС КОМЕРЦ	ШТИП	4139046	11.636	0	0,00	442	3,80
12	ИЗООПТИК	СКОПЈЕ	4060814	70.816	0	0,00	42.310	59,75
13	КНИЖАР ПРОМЕТ	БИТОЛА	4058666	106.253	0	0,00	35.243	33,17
14	КНИГОВОДИТЕЛ	СТРУМИЦА	4099435	3.316	0	0,00	256	7,72
15	МЕГАПАК КАРТОНАЖА	ШТИП	5079381	203.297	0	0,00	64.973	31,96
16	МЕХАНИКА – РЕМОНТ	СКОПЈЕ	4230817	690.244	0	0,00	234.617	33,99
17	МЗТ КОМЕРЦ	СКОПЈЕ	4137736	812.145	274.541	33,80	176.678	21,75
18	ОБНОВА	ГЕВГЕЛИЈА	4023811	25.810	0	0,00	8.686	33,65
19	ОРИЗОКОМЕРЦ	КОЧАНИ	4120337	137.100	0	0,00	26.384	19,24
20	ПИРИН Ново Село	СТРУМИЦА	4113543	276.317	0	0,00	234.869	85,00
21	ПОСКО	СКОПЈЕ	4102797	392	0	0,00	251	63,90
22	ЖАС – РЕМОНТ	ГОСТИВАР	4259521	715.809	0	0,00	359.782	50,26
23	СЕМОС ЕНЕРГЕТИКА	СКОПЈЕ	4701330	78.316	0	0,00	7.827	9,99
24	ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА КИЧЕВО	КИЧЕВО	4005171	23.161	0	0,00	2.520	10,88
25	ФОНТАНА	СКОПЈЕ	4117123	3.322	0	0,00	542	16,30
26	ДЕПЛАСТ – ПРОЗОРИ	ДЕБАР	5154731	363.529	0	0,00	18.931	5,21
27	ДЕПЛАСТ- АЛАТНИЦА	ДЕБАР	5154693	25.923	0	0,00	9.522	36,73
28	ЈУГОСУРОВИНА – МП	СКОПЈЕ	5248825	12.799	0	0,00	4.345	33,95
29	ИНКОП	СКОПЈЕ	4058704	217.633	0	0,00	65.290	30,00
30	ТИКВЕШ	НЕГОТИНО	4084314	644.739	0	0,00	172.471	26,75
31	СКУТЕКС	СКУДРИЊЕ	4229533	1.281.833	0	0,00	1.089.558	85,00
32	ПРОИЗВОД – ПРОМЕТ	СКОПЈЕ	4058763	83.479	0	0,00	70.957	85,00
33	КАРНОМАК	БИТОЛА	4647823	166.237	4.550	2,74	56.499	33,99
34	ГРАДБА ДОО - АД ЗИК Ц.ЗВЕЗДА	ШТИП	4573226	44.311	6.456	14,57	0	0,00

Потврдата треба да содржи назив, седиште, матичен број и номинална вредност на друштвото кое ја издава потврдата, како и износот и процентот на уделот кој е во сопственост на Агенцијата и/или на Република Македонија.

Потврдите со пропратно писмо треба да се достават на адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, П. ф. 410 – 1000 Скопје (телефон: +389 2 31-17-564, факс: +389 2 31-26-022).

Доколку во дадениот рок овластените лица за водење на книгата на удели не достават потврда за удел, Агенцијата на Република Македонија за приватизација, ќе поднесе кривични пријави за овластените лица за водење на книгата на удели во друштвата со ограничена одговорност, согласно член 101-а од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр.38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 6/02 и 31/03) со кој е предвидена парична казна или казна затвор до една година.

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 05.12.2003 година (петок).

Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана непродаден. Согласно законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба по овојпат со нови одлуки на Управниот одбор на Агенцијата за приватизација.

Акции

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Текстил Елма (Билјана-Конфекција и трикотажа)	Прилеп	585.773	1.446	0,25%	28	0,51	Производство на долна облека
2	РЖ Ладна Валавница	Скопје	98.782.522	27.815.977	28,16%	5.440.331	0,51	Производство на ладновалани лимови
3	Ин-Комерц	Скопје	793.985	86.769	10,93%	1.697	0,64	Трговија на големо и мало
4	Прогрес	с.Славеј, Прилеп	309.655	36.514	11,79%	714	0,64	Одгледување на житни растенија
5	ЗИК Сандански	Делчево	1.049.543	60.742	5,79%	1.188	1,28	Поледелство
6	ГД - Тиквеш	Кавадарци	3.476.786	9.967	0,29%	194	2,56	Земјоделско производство

Удели

Р. Б.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Комерц - Раде Кончар	Скопје	102.258	35.970	35,18%	1.799	Трговија на големо и мало
2	Преспа Маркони	Ресен	350.511	86.920	24,80%	4.346	Производство на режана граѓа и плочи
3	Базалт	Штип	130.853	12.619	9,64%	315	Градежништво

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 12.12.2003 (петок). Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Преглед на акции кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 26.12.2003 година (петок).

Акции

Р. Б.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Сингелик - Земјоделско стопанство	Скопје	1.124.842	337.453	30,00%	66.000	0,51	Одгледување на посеви и засади комбинирано со одгледување на животни (мешовито фармерство)
2	АТП Пролетер	Крива Паланка	661.891	120.001	18,13%	2.347	5,00	Превоз на патници и стока
3	РЖ Техничка контрола	Скопје	1.075.856	1.329	0,12%	260	0,51	Техничко испитување и анализа
4	Дабјани	с. Дабјани, Прилеп	512.778	298.513	58,22%	5.839	10,23	Поледелство
5	ГП Маврово	Скопје	12.692.793	1.580.608	12,45%	30.914	10,23	Изградба на хидроградежни објекти
6	Македонија (Санкерам)	Струмица	2.735.190	228.277	8,35%	4.465	10,23	Производство на керамички санитарни уреди
7	Бентомак	Крива Паланка	1.234.591	99.524	8,06%	555	17,90	Производство на производи од други неметални минерали, неспомнати на друго место
8	Градинар	Охрид	746.383	74.393	9,97%	1.455	5,11	Производство на овошје, јаткасти растенија и растенија за подготвување пијалаци и зачини
9	Илинден	Скопје	637.581	55.884	8,77%	1.093	10,23	Подигање на згради (високоградба)
10	Жито Југ	Кавадарци	658.674	1.687	0,26%	33	5,11	Производство на мелнички производи
11	Мермери	Гостивар	1.275.405	773.424	60,64%	15.127	10,23	Вадење на камен за градежништво
12	Рудници Бањани	Скопје	1.674.525	3.349	0,20%	131	2,56	Вадење на камен за градежништво
13	Сокомак	Битола	1.237.327	20.810	1,68%	407	5,11	Ферментација на тутун
14	Металец Битола	Битола	523.985	409	0,08%	8	10,23	Производство на неелектрични апарати за домаќинство
15	Единство	Струга	781.975	455	0,06%	89	0,51	Производство на работни облека
16	Раде Кончар - Апаратна техника	Скопје	5.056.731	10.310	0,20%	411	2,50	Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна опрема
17	Интернационал	Велес	1.789.522	2.812	0,16%	55	5,11	Хотели и мотели без ресторани
18	Жито Шар	Гостивар	3.691.534	1.172.648	31,77%	4.587	25,56	Производство на мелнички производи

Непродадените акции, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 09.01.2004 (петок). Акциите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

СОДРЖИНА

	Страница		
1619. Одлука за помилување на осудени лица....	1	1644. Решение за разрешување и именување член и заменик член на Комисијата за жалби по јавни набавки.....	7
1620. Одлука за определување на бројот на замениците на Народниот правобранител....	1	1645. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" Свети Николе.....	7
1621. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1	1646. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Гоце Делчев" Свети Николе.....	7
1622. Одлука за отстапување на материјални средства.....	2	1647. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Даме Груев" с. Ерцелија, Свети Николе...	7
1623. Одлука за отстапување на материјални средства.....	2	1648. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Ацо Шопов" с. Горобинци, Свети Николе.....	8
1624. Одлука за отстапување на материјални средства.....	2	1649. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Методија Митевски - Брицо" - Лозово.....	8
1625. Одлука за отстапување на материјални средства.....	3	1650. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Вук Караџиќ" - Гостивар.....	8
1626. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште.....	3	1651. Решение за именување вршител на должноста директор на Народната матична библиотека "Вук Караџиќ" - Гостивар.....	8
1627. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прибавување на недвижности	3	1652. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на "Македонија турист"-АД-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел "Турист" - Скопје.....	8
1628. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година...	4	1653. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на "Македонија турист"-АД-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел "Гранд" - Скопје.....	8
1629. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	4	1654. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на "Македонија турист"-АД-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел "Бристол" - Скопје.....	9
1630. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	4	1655. Изменување на лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и за забавни игри "Лотарија на Македонија" Скопје под бр. 23-5266/1 од 11.09.2001 година.....	9
1631. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	4	1656. Правилник за изменување на Правилникот за работа на лекарските комисии кои учествуваат во постапката за остварување на правата според Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци.....	9
1632. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	4	1657. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	9
1633. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	5	1658. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на дванаесеттата емисија на акции.....	9
1634. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	5	1659. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	10
1635. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	5	1660. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 118/2003 од 16 јули 2003 година...	10
1636. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	5	1661. Упатство за измена и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за утврдување на Методологијата за формирање на курсевите на Народна банка на Република Македонија и нивно користење.....	13
1637. Одлука за изменување на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година...	6		
1638. Решение за разрешување од должноста генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	6		
1639. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија..	6		
1640. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	6		
1641. Решение за разрешување од должноста заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	6		
1642. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	6		
1643. Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје.....	7		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

